

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 166

9 август 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2600. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија	2	од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија.....	2
2601. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија	2	2604. Правилник за видот и изгледот на униформата, видот на заштитната опрема и начинот на проверка и испитување на нејзината исправност....	12
2602. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија	2	2605. Одлука за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ во 2019 година, за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери	64
2603. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи	2	Огласен дел	1-112

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2600.

Врз основа на член 1 став 2, член 46 и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), член 51, член 87, член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 124/2015), постапувајќи по Барањето на Централен депозитар АД Скопје број 03-3495/2 од 09.07.2019 година за добивање на согласност на Одлука за измени на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на депозитарот и корисниците на неговите услуги број 02-3494/1 од 05.07.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, на својата седница одржана на ден 30.7.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Постапката поведена по Барањето број 03-3495/2 од 09.07.2019 година за добивање на согласност на Одлука за измени на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на депозитарот и корисниците на неговите услуги број 02-3494/1 од 05.07.2019 година, **СЕ ПРЕКИНУВА**.

2. Постапката ќе продолжи откако подносителот на барањето ќе постапи по барањето на Комисијата бр. УП1 08-63 од 25.07.2019 година, односно откако Депозитарот ќе достави корекција на Одлуката за измени на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на депозитарот и корисниците на неговите услуги број 02-3494/1 од 05.07.2019.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-63
30 јули 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

2601.

Врз основа на член 46 став 1 алинеја г) и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), а постапувајќи по барањето број 03-3495/2 од 09.07.2019 година на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 30.07.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Правилата број 01-3495/1 од 05.07.2019 година за прекугранично порамнување на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, донесена на седницата на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

2. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-64
30 јули 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

2602.

Врз основа на член 21 став 1 алинеи 9, член 129 и член 131 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 30.7.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. **СЕ УТВРДУВА** неправилност во работењето на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, поради непочитување на одредбите од член 21 став 1 алинеја 9 од Законот за инвестициски фондови, односно поради донесена Одлука за утврдување на висината на надоместоците што се исплатуваат на овластените претставници за продажба на удели од страна на извршниот директор, што е спротивно на член 49 став 1 и став 2 алинеја 6 и член 58 точка 3 и 5 од Статутот на друштвото.

2. **СЕ ЗАДОЛЖУВА** Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје во рок од 30 дена да ја отстрани утврдената неправилност од точка 1 на ова Решение, односно се задолжува Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што се исплатуваат на овластените претставници за продажба на удели да ја донесе Одборот на директори на друштвото.

3. **СЕ ЗАДОЛЖУВА** Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија да уплати надомест во висина од 1.000 денари на сметка на Комисијата поради констатираните неправилности во работењето на друштвото за управување со фондови.

4. За постапувањето по точка 2 од ова Решение потребно е Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија во рок од 5 дена по постапувањето да достави соодветен доказ, дека неправилностите се отстранети односно дека е постапено по решението на Комисијата.

5. Жалбата не го одлага извршувањето на ова решение.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-68
30 јули 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

2603.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД Внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија

Член 1

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17, 118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18, 159/18, 177/18, 190/18 и 197/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 94/19, 146/19 и 153/19), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е сопствен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-1105/6
6 август 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог

Дел 1

1. Белгија

Следните области во Белгија:

Во регионот Luxembourg:

- областа е детерминирана во насока на стрелките на часовникот од:

- границата со Франција,
- Rue Mersinhat,
- N818 до неговото вкрстување со N83,
- N83 до неговото вкрстување со N884,
- N884 до неговото вкрстување со N824,
- N824 до неговото вкрстување со Le Routeux,
- Le Routeux,
- Rue d'Orgéo,
- Rue de la Vierre,
- Rue du Bout-d'en-Bas,
- Rue Sous l'Eglise,
- Rue Notre-Dame,
- Rue du Centre,
- La N845 до неговото вкрстување со N85,
- La N85 до неговото вкрстување со N40,
- La N40 до неговото вкрстување со N802,
- La N802 до неговото вкрстување со N825,
- La N825 до неговото вкрстување со E25-E411,
- La E25-E411 до неговото вкрстување со N40,
- N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci,

Rue de la Chapelle

- Rue du Tombois,
- Rue Du Pierroy,
- Rue Saint-Orban,
- Rue Saint-Aubain,
- Rue des Cottages,
- Rue de Relune,

- Rue de Rulune,
- Route de l'Ermitage,
- N87: Route de Habay,
- Chemin des Ecoliers,
- Le Routy,
- Rue Burgknapp,
- Rue de la Halte,
- Rue du Centre,
- Rue de l'Eglise,
- Rue du Marquisat,
- Rue de la Carrière,
- Rue de la Lorraine,
- Rue du Beynert,
- Millewée,
- Rue du Tram,
- Millewée,
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- границата со Grand Duchy of Luxembourg,
- границата со Франција,
- N87 до неговото вкрстување со N871 kaj Rouvrois,
- N871 до неговото вкрстување со N88,
- N88 до неговото вкрстување со улицата Baillet Latour,
- Baillet Latour до неговото вкрстување со N811,
- N811 до неговото вкрстување со N88,
- N88 до неговото вкрстување со N883 kaj d'Aubange,
- N883 до неговото вкрстување со N81 kaj d'Aubange,
- N81 до неговото вкрстување со E25-E411,
- E25-E411 до неговото вкрстување со N40,
- N40 до неговото вкрстување со rue du Fet,
- Rue du Fet,
- Rue de l'Accord до неговото вкрстување со la rue de la Gaume,
- Rue de la Gaume до неговото вкрстување со la rue des Bruyères,
- Rue des Bruyères,
- Rue de Neufchâteau,
- Rue de la Motte,
- N894 до неговото вкрстување со N85,
- N85 до неговото вкрстување со границата со Франција.

2. Бугарија

Следните области во Бугарија:

Регионот Yambol,
Регионот Sliven,
Регионот Vidin,

Во регионот на Sofia District:

- целата општина Dragoman,
- целата општина Svoge,
- целата општина Botevgrad,
- целата општина Etropole,

Целиот регион Lovech со исклучок на областите од

Дел 3 од овој Прилог,

Целиот регион Burgas со исклучок на областите од

Дел 3 од овој Прилог.

3. Естонија

Следните области во Естонија:

- Hiiumaa maakond.

4. Унгарија

Следните области во Унгарија:

- Во регионот Borsod-Abaúj-Zemplén, следните единици за управување со дивеч: 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700,

на Република Северна Македонија

654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300,
655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902,
656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600,
657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800,
657900, 658000, 658201, 658202 и 658403,

- Во регионот Hajdú-Bihar, следните единици за управување со дивеч: 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 905450 и 905550,

- Во регионот Heves, следните единици за управување со дивеч: 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050 и 705350,

- Во регионот Jász-Nagykun-Szolnok, следните единици за управување со дивеч: 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950, 751150, 752150 и 755550,

- Во регионот Nógrád, следните единици за управување со дивеч: 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 и 554050,

- Во регионот Pest, следните единици за управување со дивеч: 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 и 580450,

- Во регионот Szabolcs-Szatmár-Bereg, следните единици за управување со дивеч: 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 и 855850,

5. Латвија

Следните области во Латвија:

- во областа Aizpures, општината Cīravas северно од патот со бр. 1192, дел од општината Lažas северозападно од патот со бр. 1199 и северно од патот Padures,

- областа Alsungas,

- во областа Durbes општината Dunalkas западно од патиштата P112, 1193 и 1192, и општината Tadažiņi,

- во областа Kuldīgas општината Gudenieku,

- областа Pāvilostas,

- дел од териоријалната единица Stopiņu која се наоѓа западно од патот V36, P4 и P5, улицата Acones, улицата Daugulupes и Daugulupītes,

- во областа Ventspils општината Jūrkalnes,

- областа Grobiņas,

- во областа Rucavas општината Dunikas.

6. Литванија

Следните области во Литванија:

- во регионот Jurbarko административните области: Smalininkų и Viešvilės,

- во регионот Kelmės административните области: Kelmės, околината на Kelmės, Kražių, општината Kukečių на југ од патот 2128 и западно од патот бр. 2106, Liolių, Pakražančio, административната област Tutuvėnų на север и запад од патот бр. 157 и на запад од патот бр. 2105 и дел од административната област Tutuvėnų на север од патот бр. 157 и на запад од патот бр. 2105 и административната област Vaiguvo,

- општината Pagėgių,

- регионот Plungės,

- во регионот Raseinių дел од административните области Girkalnio и Kalnūjų северно од патот бр. A1, Nemaškėčių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto и Viduklės,

- општината Rietavo,

- регионот Skuodo,

- регионот Silalės,

- во регионот Šilutės административните области: Juknaičių, Kintų, Šilutės и Usenų,

- во регионот Tauragės административните области: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, градот Tauragės и административната област Zygaičių.

7. Полска

Следните области во Полска:

Во регионот Warmińsko-mazurski:

- општината Ruciane – Nida во областа Piski,

- дел од општината Ryn која се наоѓа на југ од железничката линијата која ги поврзува Giżycko и Kętrzyn во областа giżycki,

- општините Mikołajki, Piecki, дел од руралната општина Mrągowo која се наоѓа од линијата означена со патот бр. 16 кој се протега од западната граница на општината до границата на градот Mrągowo и на југ од линијата означена со патот бр. 59 која се протега од источната граница на општината до границата на градот Mrągowo во областа Mrągowski,

- општините Dźwierzuty, Rozogi и Świętajno во областа szczycieński,

- општините Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, дел од општината Elbląg која се наоѓа на исток и на запад од границата на општината Elbląg и северно од линијата назначена со патот бр. 22 и дел од општината Tolkmicko која не се споменува во дел 2 од овој Прилог во областа Elbląg и крајбрежната зона од лагуната Wiślanego и заливот Elbląskiej,

- општините Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Świątki и градот Olsztyn во областа olsztyński,

- општините Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn и Morąg во областа ostródzki,

- општината Zalewo во областа iławski.

Во регионот Podlaski:

- општините Rudka, Wyszki, и дел од општината Brańsk која се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 66 што се протега од источната граница на општината до границата со градот Brańsk и градот Brańsk во областа bielski,

- општината Kolno со градот Kolno, Mały Płock и Turośl во областа kolneński,

- општината Poświętne во областа białostocki,

- општините Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Wysokie Mazowieckie со градот Wysokie Mazowieckie, Czyżew во областа wysokomazowiecki,

- општините Miastkowo, Nowogród и Zbójna во областа łomżyński;

- областа zambrowski.

Во регионот Mazowiecki:

- областа ostrołęcki,

- месна област Ostrołęka,

- областа płocki,

- областа sierpecki,

- областа żuromiński,

- општините Andrzejewo, Boguty – Pianki, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne и Ostrów Mazowiecka со градот Ostrów Mazowiecka во областа ostrowski,

- општините Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiczeźnia Kościelna, Wiśniewo и дел од општината Strzegowo која се наоѓа на западниот дел од линијата определена со патот бр. 7 во областа mławski,

- областа przasnyski,

- областа makowski,

- општините Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk и дел од општината Winnica која се наоѓа источно од линијата назначена со патот кој ги поврзува селата Bielany, Winnica и Pokrzywnica во областа pułtuskі,

- општините Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie и дел од општината Somianka која се наоѓа северно од линијата назначена со патот број 62 во областа wyszkowski,
- општините Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka и Tuszcz во областа wołomiński,
- општините Garbatka Letnisko, Gniewoszków и Sieciechów во областа kozienickim,
- општините Baranów и Jaktorów во областа grodziski,
- регионот Żyrdowski,
- општините Belsk Duży, Błędów, Goszczyn и Mogielnica во областа grójcecki,
- општините Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzycze и Radzanów во областа białobrzesci,
- општините Jedlińsk, Jastrzębia и Pionki со градот Pionki во областа radomski,
- општините Hów, Nowa Sucha, Rybno, и дел од општината Teresin која се наоѓа на југ од линијата назначена од патот бр. 92, дел од руралната општина Sochaczew која се наоѓа на југ од линијата назначена од патот бр. 92, и дел од градот Sochaczew кој се наоѓа југозападно од линијата назначена со патот бр. 50 и 92 во областа sochaczewski,
- општината Policzna во областа zwoleński,
- општината Solec nad Wisłą во областа lipski,

Во регионот Lubelski:

- општините Nowodwór, Ryki, Ułęż и градот Dęblin во областа rucki,
- општината Janowiec и дел од руралната општина Puławy која се наоѓа на западниот дел од реката Wisły во областа puławski,
- општините Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedzwica Duża, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów и Zakrzew во областа lubelski,
- општините Adamów, Miączyn, Radecznica, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Sulów, Szczepietyn, Zamość, Zwierzyniec и Radecznica во областа zamojski,
- месната област Zamość,
- општините Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa и Wilków во областа opolski,
- општината Żółkiewka во областа krasnostawski,
- општините Krynice, Rachanie и Tarnawatka во областа tomaszowski,
- општините Aleksandrów, Józefów, Łukowa, Obsza, Terespol, Turobin, Frampol, Goraj во областа biłgorajski,
- општината Kraśnik со градот Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz и Zakrzówek во областа kraśnicki,
- општините Modliborzyce, Potok Wielki, Chrzanów и Batorz во областа janowski;

Во регионот Podkarpacki:

- општините Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielki Oczu и Lubaczów со градот Lubaczów во областа lubaczowski,
- општините Laszki и Wiązownica во областа jarosławski,
- општините Pysznica, Zaleszany и градот Stalowa Wola во областа stalowowolski,
- општината Gorzyce во областа tarnobrzesci;

Во регионот Świętokrzyski:

- општините Tarłów и Ożarów во областа opatowski,
- општините Dwikozy, Zawichost и градот Sandomierz во областа sandomierski.

8. Романија

Следните области во Романија:

- регионот Alba,
- регионот Cluj,
- регионот Harghita,

- регионот Hunedoara,
- регионот Iași со другите општини кои не се споменати во Дел 2,
- областа Neamț,
- дел од областа Mehedinți кој не е наведен во Дел 3 од овој Прилог, со општините:
- општината Garla Mare,
- Hinova,
- Burila Mare,
- Gruia,
- Pristol,
- Dubova,
- општината Drobeta Turnu Severin,
- Eselnița,
- Salcia,
- Devesel,
- Svinița,
- Gogoșu,
- Simian,
- Orșova,
- Obârșia Closani,
- Baia de Aramă,
- Bala,
- Florești,
- Broșteni,
- Corcova,
- Isverna,
- Balta,
- Podeni,
- Cireșu,
- Ilovița,
- Ponoarele,
- Ilovăț,
- Patulele,
- Jiana,
- Iyvoru Bârzii,
- Malovat,
- Bălvănești,
- Breznița Ocol,
- Godeanu,
- Padina Mare,
- Corlățel,
- Vânju Mare,
- Vânjuleț,
- Obârșia de Câmp,
- Vânători,
- Vladaia,
- Punghina,
- Cujmir,
- Oprișor,
- Dârvari,
- Căzănești,
- Husnicioara,
- Poroina Mare,
- Prunișor,
- Tâmba,
- Livezile,
- Rogova,
- Voloiaș,
- Sisești,
- Sovarna,
- Bălăcița,
- регионот Gorj,
- регионот Suceava,
- регионот Mureș,
- регионот Sibiu,
- регионот Caraș-Severin.

Дел 2

1. Белгија

Следните области во Белгија:

Во регионот Luxembourg:

- областа е детерминирана во насока на стрелките на часовникот од:

- границата со Франција кај Florenville,
- La N85 до неговото вкрстување со N894 кај Florenville,
- La N894 до неговото вкрстување со la rue de la Motte,
- La rue de la Motte до неговото вкрстување со la rue de Neufchâteau,
- La rue de Neufchâteau,
- La rue des Bruyères до неговото вкрстување со la rue de la Gaume,
- La rue de la Gaume до неговото вкрстување со la rue de l'Accord,
- La rue de l'Accord,
- La rue du Fet,
- La N40 до неговото вкрстување со E25 - E411,
- La E25 - E411 до неговото вкрстување со N81 во Weyler,
- La N81 до неговото вкрстување со N883 во d'Aubange,
- La N883 до неговото вкрстување со N88 во d'Aubange,
- La N88 до неговото вкрстување со la N811,
- La N811 до неговото вкрстување со la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour до неговото вкрстување со la N88,
- La N88 до неговото вкрстување со N871,
- La N871 до неговото вкрстување со N87 во Rouvrois,
- La N87 до неговото вкрстување со границата со Франција.

2. Бугарија

Следните области во Бугарија:

Регионот Varna,
Регионот Dobrich,
Регионот Shumen.

3. Естонија

Следните области во Естонија:

- Eesti Vabariik (со исклучок на областа Hiiumaa).

4. Унгарија

Следните области во Унгарија:

- Во регионот Heves, следните единици за управување со дивеч: 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150, 705250, 705450, 705510 и 705610,

- Во регионот Szabolcs-Szatmár-Bereg, следните единици за управување со дивеч: 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, како и 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550, исто така 850650, 850850, 851851 и 851852,

- Во регионот Nógrád, следните единици за управување со дивеч: 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 и 552960,

- Во регионот Borsod-Abaúj-Zemplén, следните единици за управување со дивеч: 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 и 660800, како и 652400, 652500 и 652800.

- Во регионот Hajdú-Bihar, следните единици за управување со дивеч: 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650.

5. Латвија

Следните области во Латвија:

- областа Ādaži,
- во областа Aizputes, дел од општината Kalvenes која се наоѓа јужно од автопатот A9,
- областа Aglonas,
- областа Aizkraukles,
- областа Aknīstes,
- областа Alojas,
- областа Alūksnes,
- областа Amatas,
- областа Apes,
- областа Auces,
- областа Babītes,
- областа Baldones,
- областа Baltinavas,
- областа Balvi,
- областа Bauskas,
- областа Beverīnas,
- во областа Brocēnu општината Blīdenes, дел од општината Remtes источно од патот I154 и P109,
- областа Burtnieku,
- областа Carnikavas,
- областа Cēsu,
- областа Cesvaines,
- областа Ciblas,
- областа Dagdas,
- областа Daugavpils,
- областа Dobeles,
- областа Dundagas,
- во областа Durbe, дел од општината Durbe, која се наоѓа јужно од железничката линија Jelgava-Liepāja,
- областа Engures,
- областа Ērgļi,
- областа Garkalnes,
- областа Gulbenes,
- областа Iecavas,
- областа Ikšķiles,
- областа Ilūkstes,
- областа Inčukalna,
- областа Jaunjelgavas,
- областа Jaunpiebalgas,
- областа Jaunpils,
- областа Jēkabpils,
- областа Jelgavas,
- областа Kandavas,
- областа Kārsavas,
- областа Keguma,
- областа Kēkavas,
- областа Kocēnu,
- областа Kokneses,
- областа Krāslavas,
- областа Krimuldas,
- областа Krustpils,
- во областа Kuldīga општините Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiļes, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu и Vārmes, градот Kuldīga,

- област Lielvārdes,
- област Līgatnes,
- област Limbažu,
- област Līvānu,
- област Lubānas,
- област Ludzas,
- област Madonas,
- област Mālpils,
- област Mārupes,
- област Mazsalacas,
- област Mērsraga,
- област Naukšēnu,
- област Neretas,
- област Ogres,
- област Olaines,
- област Ozolnieku,
- област Pārgaujas,
- област Pļaviņu,
- област Preiļu,
- област Priekules,
- област Priekule,
- област Raunas,
- градот - република Daugavpils,
- градот - република Jelgava,
- градот - република Jēkabpils,
- градот - република Jūrmala,
- градот - република Rēzekne,
- градот - република Valmiera,
- област Rēzeknes,
- област Riebiņu,
- област Rojas,
- област Ropažu,
- област Rugāju,
- област Rundāles,
- област Rūjienas,
- област Salacgrīvas,
- област Salas,
- област Salaspils,
- во областа Saldus општините Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunaucē и Vadakstes,
- област Saulkrastu,
- област Sējas,
- област Siguldas,
- област Skrīveru,
- област Skrundas,
- област Smiltenes,
- дел од областа Stopiņu која се наоѓа источно од патот V36, P4 и P5, улицата Acones, улицата Daugulupes ielas и Daugulupītes,
- област Strenču,
- област Talsu,
- област Tērvetes,
- област Tukuma,
- област Vainodes,
- област Valkas,
- област Varakļānu,
- област Vārkavas,
- област Vecpiebalgas,
- област Vecumnieku,
- во областа Ventspils, општините Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltēnes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas и Zlēku, градот Piltēnes,
- област Viesītes,
- област Viļakas,
- област Viļānu,
- област Zilupes.

6. Литванија

Следните области во Литванија:

- административен дел на градот Alytaus,
- во регионот Alytaus, административните области: Alytaus, Alovės, Butrimoniu, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnu, Punios, Raitininkų,

- регионот Anykščiai,
- во регионот Akmenės, административните области: Ventos и Papilės,
- административен дел на градот Biržų,
- регионот Biržų,
- општината Druskininkų,
- општината Elektrėnai,
- регионот Ignalinos,
- регионот Jonavos,
- во регионот Joniškio административните области: Kėpalių, Kriukų, Saugėlaukio и Satkūnų,
- во регионот Jurbarko,
- регионот Kaišiadoryų,
- во општината Kalvarijos административните делови: Akmenynų, Liubavo, и Kalvarijos јужно од патот бр. 131 и јужно од патот бр. 200 и административниот дел Sangrūda,
- административен дел на градот Kauno,
- во регионот Kauno: административните области Babių, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Garliavos, населбата Garliavos, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Rokių, Samylių, Taurakio, Užliedžių, Vandžiogalos, Vilkių и населбата Vilkių apylinkių,
- во регионот Kelmės административната област Tutyvėnų на југ и исток од патот бр. 157 и на исток од патот бр. 2105 и дел од административната област Tutyvėnų на југ од патот бр. 157 и на исток од патот бр. 2105 и административните области Užvenčio и Šaukėnų, на север од патот бр. 2128 и на исток од патот бр. 2106, и административната област Šaukėnų,
- регионот Kėdainių,
- регионот Kupiškio,
- во регионот Lazdijų административните области: Būdviečių, Kapčiamiesčio, Kūčiūnų и Noragėlių,
- во регионот Marijampolės административните области: Degučių, Mokolų и Narto,
- во регионот Mažeikių административните области: Šerkšnėnų, Židikių и Sedos,
- регионот Molėtų,
- регионот Pakruojis,
- регионот Panevėžis,
- регионот Pasvalio,
- регионот Radviliškio,
- во регионот Prienų административните области Stakiškių и Veiverių,
- во регионот Raseinių административните области Ariogalos, Betygalos, Pajūjio, Šiluvos, Kalnų и Girkalnio кои се наоѓаат на југ од патот бр. A1,
- регионот Rokiškis,
- во регионот Šakių административните области Barzdų, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Žvirgždaičių и област Kriūkų на исток од патот бр. 3804, дел од административната област Lukšių на исток од патот бр. 3804, дел од административната област Šakių на југ од патот бр. 140 и југозападно од патот бр. 137.
- регионот Šalčininkų,
- административен дел на градот Šiauliai,
- во регионот Šiauliai, руралната област Šiauliai,
- во регионот Šilutės административната област Rusnės,
- регионот Širvintų,
- регионот Švenčionių,
- регионот Tauragės административните области: Batakių и Gaurės,
- во регионот Telšiai,
- регионот Trakų,
- регионот Ukmergės,
- регионот Utenos,
- регионот Varėnos,
- административен дел на градот Vilniaus,
- регионот Vilniaus,

- во регионот Vilkaviškio административните области: Bartninkų, Gražiškų, Keturvalakių, Kybartų, Klausučiu, Pajevonio, Seimenos, гардот Vilkaviškio, Virbalio, Vištyčio,
 - општината Visagino,
 - регионот Zarasų.

7. Полска

Следните области во Полска:

Во регионот Warmińsko-mazurski:

- општините Kalinowo, Prostki и руралната општина Elk во областа elcki,

- општините Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, и дел од општината Elbląg која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 22 и на југ и југоисток од границата со општината Elbląg и дел од копнената површина на општината Tolkmicko која се наоѓа јужно од брегот од лагуната Wiślanego и заливот Elbląskiej до границата со руралната општина Elbląg во областа elbląski,

- општинскиот округ Elbląg,

- областа gołdapski,

- општината Wieliczki во областа olecki,

- општините Orzysz, Biała Piska и Pisz во областа piski,

- општините Górowo Iławeckie со градот Górowo Iławeckie и Bisztynek во областа bartoszycki,

- општините Kolno, Jeziorany, Barczewo, Biskupiec, Dywity и Dobrze Miasto во областа olsztyński,

- областа braniewski,

- општината Reszel и дел од општината Kętrzyn која се наоѓа на југ од железничката линија која ги поврзува Giżycko и Kętrzyn, западно од трасата означена 591 која се движи од северната граница на општината и на запад и југ од западната и јужната граница на градот Kętrzyn, градот Kętrzyn и дел од општината Korsze која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот кој се протега од источната граница, поврзувајќи ги градовите Krelikiejm и Sątoczno и источно од линијата назначена со патот кој ги поврзува Sątoczno, Sajna Wielka кој се движи до раскрсницата со патот бр. 590 во Glitajny, потоа источно од патот 590 до раскрсницата со патот 592 и јужно од линијата обележана со патот бр. 592, кој се протега од западната граница на општината до пресекот со патот бр. 590 во областа kętrzyński,

- општините Lidzbark Warmiński со градот Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta и дел од општината Kiwity која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 513 во областа lidzbarski,

- општината Sorkwity и дел од руралната општина Mrągowo кој се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 16 што се протега од западната граница на општината до границата на градот Mrągowo и северно од линијата назначена со патот бр. 59 што се протега од источната граница на општината до границата на градот Mrągowo во областа mławowski;

Во регионот Podlaski:

- регионот grajewski,

- регионот moniecki,

- регионот sejneński,

- општините Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły и Wizna во областа łomżyński,

- областа Łomża,

- општините Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja и Siemiatycze со градот Siemiatycze во областа siemiatycki,

- општините Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka со градот Hajnówka и дел од општината Dubicze Cerkiewne која се наоѓа на североисточно од линијата назначена од патот бр. 1654B во областа hajnowski,

- општините Kobylin-Borzymy и Sokoły во областа wysokomazowiecki,

- општините Grabowo и Stawiski во областа kolneński,

- општините Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraz, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady и Choroszcz во областа białostocki,

- градот Bielsk Podlaski, дел од општината Bielsk Podlaski која се наоѓа на запад од линијата означена со патот бр. 19 кој се протега од југозападната граница на општината до границата со градот Bielsk Podlaski, северно од линијата означена со патот бр. 689 што се протега од источната граница на општината до источната граница на градот Bielsk Podlaski, и северно и северозападно од линијата на градот Bielsk Podlaski, дел од општината Brańsk која се наоѓа на запад од линијата од линијата означена со патот бр. 19 и дел од општината Brańsk која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 66 што се протега од источната граница на општината до границата со градот Brańsk во областа bielski,

- регионот suwalski,

- општина suwałki,

- регион augustowski,

- регион sokółski,

- општина białystok;

Во регионот Mazowiecki:

- општините Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry и Zbuczyn во областа siedlecki,

- општината Siedlce,

- општините Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki и руралната општина Sokołów Podlaski во областа sokołowski,

- регион węgrowski,

- регион łosicki,

- општините Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymin-Ośrodek и дел од општината Glinińsk која се наоѓа на западниот дел од линијата определена со патот бр. 7 во областа ciechanowski,

- општините Brochów, Młodzieszyn, дел од руралната општина Teresin која се наоѓа северно од линијата назначена од пат бр. 92, дел од руралната општина Sochaczew која се наоѓа северно од линијата назначена од пат бр. 92 и дел од градот Sochaczew кој се наоѓа на северо-источно од линијата назначена со патот бр. 50 и 92 во областа sochaczewski,

- регионот powodowski,

- регионот płoński,

- општините Pokrzywnica, Świercze и дел од општината Winnica која се наоѓа западно од линијата назначена од патот што ги поврзува градовите Bielany, Winnica и Pokrzywnica во областа pułtuski,

- општините Dąbrowka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka и Żabki во областа wołomiński,

- дел од општината Somianka која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 62 во областа wyszkowski,

- општините Borowie, Garwolin со градот Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, дел од општината Wilga северно од линијата определена од реката Wilga што се протега од источната граница на општината до устието на реката Wisły во областа garwoliński,

- регионот otwocki,

- регионот warszawski zachodni,

- регионот legionowski,

- регионот piaseczyński,

- регионот pruszkowski,

- општините Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy и Warka во областа grójecki,

- општините Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna и Żabia Wola во областа grodziski,

- општините Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice во областа kozienicki,

- дел од општината Stromiec која се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 48 во областа białobrzzeski,

- областа Warszawa;

Во регионот Lubelski:

- општините Janów Podlaski, Kodeń, Tuczn, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol со градот Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski со градот Międzyrzec Podlaski во областа bialski,

- областа Biała Podlaska,

- општините Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, дел од руралната општина Puławy која се наоѓа источно од реката Wisły и градот Puławy во областа puławski,

- општините Kłoczew и Steżycza во областа rycki;

- општините Stoczek Łukowski со градот Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, дел од руралната општина Łuków која се наоѓа источно од линијата означена со патот бр. 63 што се протега од северната граница на општината до границата со градот Łuków и северно од линијата назначена со патот бр. 806 која се протега од источната граница на градот Łuków до источната граница на руралната општина Łuków во областа łukowski,

- општините Jabłonna, Krzczonów и Garbów во областа lubelski,

- општините Rybczewice и Piaski во областа świdnicki,

- општината Fajslawice и дел од општината Łopiennik Górny која се наоѓа на запад од линијата означена со патот бр. 17 во областа krasnostawski,

- општините Dohobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice и дел од руралната општина Hrubieszów која се наоѓа на југ од линијата определена со патот бр. 844 и на југ од линијата определена со патот бр. 74 и градот Hrubieszów во областа hrubieszowski,

- Łaszczów, Telatyn, Tyszowce и Ulhówek во областа tomaszowski,

- дел од општината Wojslawice која се наоѓа на запад од линијата назначена со патот кој се протега од западната граница на општината низ селото Wojslawice до јужната граница на општината во областа chełmski,

- општината Grabowiec и дел од општината Skierbieszów која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 843 во областа zamojski,

- општините Annopol, Dzierzkowice и Gościeradów во областа kraśnicki,

- општината Józefów nad Wisłą во областа opolski,

Во регионот Podkarpacki:

- општините Radomyśl nad Sanem и Zaklików во областа stalowowolski,

- општината Horyniec-Zdrój во областа lubaczowski.

8. Романија

Следните области во Романија:

- дел од регионот Maramureş кој не е наведен во Дел 3 од овој Прилог, со општините:

- општината Vişeu de Sus,

- општината Moisei,

- општината Borşa,

- општината Oarţa de Jos,

- општината Suciul de Sus,

- општината Coroieni,

- општината Târgu Lăpuş,

- општината Vima Mică,

- општината Boiu Mare,

- општината Valea Chioarului,

- општината una Ulmeni,

- општината Băseşti,

- општината Baia Mare,

- општината Tăuţii Magherăuş,

- општината Cicărlău,

- општината Seini,

- општината Arduşat,

- општината Farcasa,

- општината Salsig,

- општината Asuaju de Sus,

- општината Băiţa de sub Codru,

- општината Bicăz,

- општината Grosi,

- општината Recea,

- општината Baia Sprie,

- општината Sisesti,

- општината Cernesti,

- општината Mănăstur,

- општината Dumbrăviţa,

- општината Cupseni,

- општината Şomcuţa Mare,

- општината Sacaleşeni,

- општината Remetea Chioarului,

- општината Mireşu Mare,

- општината Ariniş,

- регионот Bistriţa-Năsăud.

- регионот Iaşi со следните општини:

- Bivolari,

- Trifesti,

- Probota,

- Movileni,

- Tigănaşi,

- Popricani,

- Victoria,

- Golăeşti,

- Aroneanu,

- Iaşi,

- Rediu,

- Miroslyava,

- Bârnova,

- Ciurea,

- Mogoseşti,

- Grajduri,

- Scânteia,

- Scheia,

- Dobrovăţ,

- Schitu Duca,

- Tuţora,

- Tomeşti,

- Bosia,

- Prisăcani,

- Osoi,

- Costuleni,

- Răducăneni,

- Dolheşti,

- Gorban,

- Ciorteşti,

- Moşna,

- Cozmeşti,

- Grozeşti,

- Holboca.

Дел 3

1. Бугарија

Следните области во Бугарија:

Регионот Montana,

Регионот Ruse,

Регионот Razgrad,

Регионот Silistra,

Регионот Plevan,

Регионот Vratza,

Регион Sofija City,

Регионот Targovishte,

- Во рамките на општината Lovech:

- Bahovitsa,

- Vladinya,

- Goran,

- Devetaki,

- Doyrentsi,

- Drenov,

- Yoglav,

- Lisets,

- Slavyani,

- Slatina,
- Smochan,
- Во рамките на општината Lucovit:
- Bezhanovo,
- Dermantsi,
- Karlukovo,
- Lukovit,
- Petrevene,
- Todorichene,
- Aglen,
- Во рамките на општината Urgachin:
- Dragana,
- Katunets,

Во регионот Veliko Tarnovo:

- општината Svishtov,
- општината Pavlikeni
- општината Polski Trambesh
- општината Strajitsa,
- општина Aksakovo,

Во регионот Burgas:

- општината Burgas,
- општината Kameno,
- општината Malko Tarnovo,
- општината Primorsko,
- општината Sozopol,
- општината Sredets,
- општината Tsarevo.

2. Латвија

Следните области во Латвија:

- во областа Aizputes општината Aizputes, општината Sītravas јужно од автопат 1192, општината Kazdangas, општината Kalvenes северно од автопатот A9, општината Lāzās југоисточно и општината југоисточно од патот 1199, и јужно од патот Padures, градот Aizputes,
- во областа Durbes општината Vecpils, општината Durbes северно од железничката линија Jelgava-Liepāja, општината Dunalkas источно од автопатите P112, 1193 и 1192, градот Durbes,
- во областа Brocēnu општините Cieceres и Gaiķu, дел од општината Remtes која се наоѓа западно од патот 1154 и P109, градот Brocēnu,
- во областа Saldus, општините Saldus, Zirņu, Lutriņu и Jaunlutriņu pagasts, градот Saldus.

3. Литванија

Следните области во Литванија:

- во регионот Akmenės: руралните делови Akmenės, Kruorių, Naujosios Akmenės и административната област на градот Naujosios Akmenės,
- во регионот Alytaus, административните области: Simno sen, Krokialaukis и Miroslavo,
- општината Birštono,
- во регионот Joniškis, административните области: Gaižaičių, Gataučių, Joniškis, Rudiškių, Skaistgirio и Žagarės,
- административната област Kalvarijos северно од патот бр. 131 и северно од патот бр. 200,
- во регионот Kauno административните области Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų и Zapyškio,
- во општината Kazlų Rūdos административните области: Antanavo, Kazlų Rūdos, Jankų и Plutiškių,
- во регионот Lazdijų, административните области: Krosnos, градот Lazdijų, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventėžio и Veisiejų,
- во општината Marijampolės, административните области: Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos и Šunskų,
- во регионот Mažeikiai, административните области: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių и Viekšnių,

- во регионот Prienų, административните области: Ašmintos, Balbieriškis, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų и Šilavotos,

- во регионот Šakių дел од општините Gelgaudiškis и Plokščių и општината Kriūkų која е наоѓа на запад од патот бр. 3804, дел од општината Lukšiai западно од патот со бр. 3804, дел од општината Šakiai северно од патот со бр. 140 и на запад и исток од патот со бр. 137,

- во регионот Šiaulių, административните области: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų и Sakynos,

- во регионот Vilkauskis, административните области Gižų и Pilviškių.

4. Полска

Следните области во Полска:

Во регионот Warmińsko-mazurski:

- општините Sępólno и Bartoszyce со градот Bartoszyce во областа bartoszycki,

- дел од општината Kiwity која се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 513 во областа lidzbarski,

- општините Srokowo, Barciany и дел од општината Kętrzyn која се наоѓа северно од железничката линија која ги поврзува Giżycko и Kętrzyn до границата со Kętrzyn и источно од линијата назначена со патот бр. 591 кој се протега од градот Kętrzyn до северната граница на општината и дел од општината Korsze која се наоѓа северно од линијата назначена со патот што се протега од источната граница и ги поврзува селата Kreliekijmy и Sątoczno и западно од линијата назначена со патот кој ги поврзува Sątoczno, Sajna Wielka продолжувајќи до пресекот со патот бр. 590 во Glitajny, потоа западно од патот бр. 590 до пресекот со патот бр. 592 и северно од линијата назначена со патот бр. 592 што се протега од западната граница на општината до крстосницата со патот бр. 590 во областа kętrzyński,

- општината Stare Juchy во областа ełcki,

- општините Kowale Ołeckie, Olecko и Świątajno во областа olecki,

- регионот węgorzewski,

- општините Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko со градот Giżycko и дел од општината Ryn која се наоѓа на север од железничката линија која ги поврзува градовите Giżycko и Kętrzyn во областа giżycki,

Во регионот Podlaski:

- општината Orla, и дел од општината Bielsk Podlaski која се наоѓа на исток од линијата назначена со бр. 19 која се протега од југо-западната граница на општината до границата со Bielsk Podlaski и на југ од линијата назначена со патот бр. 689 која се протега од источната граница на општината до источната граница на Bielsk Podlaski и дел од општината Boćki која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 19 во областа bielski,

- општините Kleszczewo, Czeremcha и дел од општината Dubicze Cerkiewne која се наоѓа југоисточно од линијата назначена со патот со бр. 1654B во областа hajnowski,

- општините Perlejewo, Drohiczyń и Milejczyce во областа siemiatycki,

- општината Ciechanowiec во областа wysokomazowiecki,

Во регионот Mazowiecki:

- општините Domanice и Wiśniew во областа siedlecki,

- општината Łaskarzew со градот Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew и дел од општината Wilga која се наоѓа на југ од линијата назначена со реката Wilga што се протега од источната граница на општината до устието на реката Wisła во областа e garwoliński,

- регионот miński,

- општините Jabłonna Lacka, Sabnie и Sterdyń во областа sokołowski,

- општините Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciecchanów со градот Ciecchanów и дел од општината Glinojec која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 7 во областа ciecchanowski,

- дел од општината Strzegowo која се наоѓа на исток од линијата назначена од патот бр. 7 во областа powiecie mławski,

- општината Nur во областа ostrowski,

Во регионот Lubelski:

- општините Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski и градот Tomaszów Lubelski во областа tomaszowski,

- општините Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny со градот Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź и дел од општината Wojsławice која се наоѓа источно од линијата назначена со патот што се протега од северната граница на општината до местото Wojsławice до јужната граница на општината во областа во chełmski,

- областа Chełm,

- општините Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw со градот Krasnystaw, Siennica Różana и дел од општината Łopiennik Górny која се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 17 во областа powiecie krasnostawski,

- општините Stary Zamość, Nielisz и дел од општината Skierbieszów која се наоѓа на запад од линијата назначена со патот бр. 843 во областа zamojski,

- општините Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wiryki и руралната општина Włodawa во областа włodawski,

- регионот łączyński,

- општината Trawniki во областа świdnicki,

- општините gminy Sławatycze, Sosnówka и Wisznice во областа bialski,

- општините Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków и дел од руралната општината Łuków која се наоѓа на запад од линијата назначена со патот бр. 63 која се протега од западната граница на општината до границата со градот Łuków и потоа на север, запад, југ и исток од северната, западната линија, јужната и источната граница на градот Łuków до вкрстувањето со патот бр. 806 и на југ од линијата назначена со патот бр. 806 кој се протега од источната граница на градот Łuków до од источната граница на руралната општина Łuków во областа łukowski,

- регионот parczewski,

- регионот radzyński,

- регионот lubartowski,

- општините Horodło, Uchanie, Niedźwiada и дел од руралната општина Hrubieszów која се наоѓа северно од линијата означена со патот бр. 844 што се протега од западната граница на руралната општина Hrubieszów до границата со градот Hrubieszów и северно од линијата назначена со патот бр. 74 што се протега од источната граница на градот Hrubieszów до источната граница на руралната општина Hrubieszów во областа hrubieszowski,

- општините Głusk, Jastków, Niemce и Wólka во областа lubelski,

- општината Mełgiew и градот Świdnik во областа świdnicki,

- округот Lublin,

Во регионот Podkarpacki:

- општината Narol во областа lubaczowski.

5. Романија

Следните области во Романија:

- градската околина на București,

- регионот Constanța,

- регионот Satu Mare,

- регионот Tulcea,

- регионот Vaslui,

- регионот Bihor,

- регионот Brăila,

- регионот Buzău,

- регионот Călărași,

- регионот Dâmbovița,

- регионот Galați,

- регионот Giurgiu,

- регионот Ialomița,

- регионот Ilfov,

- регионот Prahova,

- регионот Sălaj,

- регионот Vaslui,

- регионот Vrancea,

- регионот Teleorman,

- дел од регионот Maramureș, ограничен со:

- општината Petrova,

- општината Bistra,

- општината Repedea,

- општината Poienile de sub Munte,

- општината Vișeu e Jos,

- општината Ruscova,

- општината Leordina,

- општината Rozavlea,

- општината a Strâmtura,

- општината Bârsana,

- општината Rona de Sus,

- општината Rona de Jos,

- општината Bocoiau Mare,

- општината Sighetu Marmăției,

- општината Sarasau,

- општината Câmpulung la Tisa,

- општината Săpânța,

- општината Remeti,

- општината Giulești,

- општината Ocna Șugatag,

- општината Desești,

- општината Budești,

- општината Băiut,

- општината Căvnic,

- општината Lăpuș,

- општината Dragomirești,

- општината Ieud,

- општината Săliștea de Sus,

- општината Săcel,

- општината Călinești,

- општината Vadu Izei,

- општината Botiza,

- општината Bogdan Vodă,

- градот Groșii Țibulesului, општината Suciul de Sus,

- градот Vișeu de Mijloc, општината Vișeu de Sus,

- градот Vișeu de Sus, општината Vișeu de Sus.

- Дел од регионот Mehedinți, ограничен со следните

општини:

- општината Strehaia,

- општината Greci,

- општината Brejnita Motru,

- општината Butoiești,

- општината Stângăceaua,

- општината Grozești,

- општината Dumbrava de Jos,

- општината Băcșes,

- општината Bălăcița,

- Регионот Arges,

- Регионот Olt,

- регионот Dolj,

- регионот Arad,

- регионот Timiș,

- регионот Covasna,

- регионот Brașov,

- регионот Botoșani,

- регионот Vâlcea.

6. Словачка

- регион Trebischov

Дел 4

1. Италија

Следните области во Италија:

Сите области на Сардинија.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ**2604.**

Врз основа на член 10 став (3) од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИДОТ И ИЗГЛЕДОТ НА УНИФОРМАТА, ВИДОТ НА ЗАШТИТНАТА
ОПРЕМА И НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА И ИСПИТУВАЊЕ НА НЕЈЗИНАТА
ИСПРАВНОСТ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува видот и изгледот на униформата на работниците на противпожарните единици (во натамошен текст: пожарникарите), видот на заштитната опрема и начинот на проверка и испитување на нејзината исправност.

II. ВИД И ИЗГЛЕД НА УНИФОРМАТА НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

Член 2

Пожарникарите го имаат следниот вид на униформа: работна униформа и свечена униформа.

Работна униформа

Член 3

Работната униформа на пожарникарите се состои од: зимска јакна, кратка блуза, поло блуза со долги ракави, кошула со долги ракави, панталони (зимски и летни), поло маица со кратки ракави, дводелен комплет за дожд, ремен за панталони, летна бејзбол капа, зимска капа, беретка, зимски ракавици, камашни за снег, чевли со повишена сара и летни чевли.

Работната униформа е лична.

Член 4

Деловите на работната униформа на пожарникарите го имаат следниот крој и боја:

1. Зимската јакна е изработена од импрегниран надворешен дел со темносива боја (PANTONE 19-4013 TP) и топла внатрешна постава која овозможува и заштита од студ, ветер и дожд. Ткаенината е изработена 50 до 65 отсто полиестер и 35-50 отсто памук, со ламинатна ткаенина ePTFE или еквивалент. Од внатрешната страна јакната е фиксна и е обложена со постава изработена од 100 отсто полиестер со тежина од 80 до 100гр/м². Шавовите од внатрешната страна се облепени со трака која е непропустлива. Надворешниот дел е составен од четири предни дела, еден заден дел, ракави, дводелна јака. Качулката е мобилна со патент и е изработена од основниот материјал на зимската јакна со истата заштита. Качулката завршува со додаток кој ја покрива устата со нашиена чичак лента. Јакната од предната страна, по целата должина се затвора со двостран, делив патент. На предниот надворешен дел има шест џебови со димензии за горните џебови: 175 x 200 мм со капак 180 x 70 мм и долни џебови со димензии: 200 x 290 мм и 200 x 250 мм со капак: 75 x 200 мм. Долните џебови се дупли. Закопчувањето на надворешните џебови е со две нитни, а на внатрешните со патенти. Ветровката на градите и грбот има нашиена светла одбивна лента со широчина од 5 мм. На предниот внатрешен дел, покрај патентот за закопчување на јакната, има уште еден патент за закопчување на поставата, која е изработена од полиестерска волна со тежина од 180 до 200гр/м² и истата е мобилна. Поставата има внатрешни коси џебови со димензии 180 мм широчина и 200 мм должина, кои се закопчуваат со патент. На левата страна, на 100 мм од работ на ракавот, се поставува чичак лента за знамето на Република Северна Македонија, а на десната страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за амблемот на противпожарната единица. Над предните горни џебови од лева страна се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за име и презиме и крвна група на пожарникарот, а на десната страна се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за чинот кој го носи. Стандардот за зимската јакна е МКС ЕН 14058.

1.1. Изглед на зимска јакна

Изгледот на зимската јакна е прикажан во Прилог бр.1. кој е составен дел на овој правилник.

2. Кратката блуза е изработена во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP) од технологија - мека школка (soft shell) која што овозможува заштита од ветер, а истовремено е водонепропустлива со дишливи карактеристики. Предниот дел од јакната се закопчува со водоотпорен патент по целата должина. Качулката е мобилна со патент, изработена од истиот материјал, со исти карактеристики. Во внатрешноста на качулката има еластична врвка-ластик за регулација на качулката. Качулката завршува со чичак лента со која се овозможува покривање на устата.

На предниот дел на кратката блуза се поставени два вертикални џеба со ширина од 180 до 200 мм и висина од 180 до 200 мм. На ракавите има чичак трака за регулирање на широчината, исто така и на долниот дел од кратката блуза да има внатрешна врвка-ластик со регулатор за регулирање на широчината. На левата страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за знамето на Република Северна Македонија, а на десната страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за амблемот на противпожарната единица. Над предните горни џебови од лева страна се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за име и презиме и крвна група на пожарникарот, а на десната страна се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за чинот кој го носи.

2.1. Изглед на кратка блуза

Изгледот на кратката блуза е прикажан во Прилог бр.2. кој е составен дел на овој правилник.

3. **Поло маицата со долги ракави** е изработена од материјал со преплетка „пике“, во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP), во состав од 100 отсто чешлан памук и тежина од 200 до 230 гр/м². Маицата има трикотажна плетена јака и по средината се закопчува со три копчиња. На предниот дел во пределот на градите има два џеба со испуска и преклоп погоден за закопчување. Џебовите се широки од 120 мм до 140 мм и долги од 140 до 160 мм. Испуската на џебовите е долга од 25 до 30 мм. Ракавите завршуваат со рендер со истата плетка како и јаката, со широчина од 35 мм. На левата страна, на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за знамето на Република Северна Македонија, а на десната страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за амблемот на противпожарната единица. Над предните горни џебови од лева страна се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за име и презиме и крвна група на пожарникарот, а на десната страна се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за чинот кој го носи.

3.1. Изглед на поло маица со долги ракави

Изгледот на поло маицата е прикажан во Прилог бр.3. кој е составен дел на овој правилник.

4. **Кошулата со долги ракави** е со рамен крој и класична јака од рип-стоп ткаенина со состав 50-65 отсто памук, 50 - 35 отсто синтетика, со тефлонска обработка со тежина од 180 до 200 гр/м² во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP). Во висина на градите од левата и десната страна се наоѓа по еден торба-џеб со капак кој се затвора со скриен нитна-систем.

Ширината на џебовите е од 130 до 150 мм, а должината од 150 до 170 мм. На левата страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за знамето на Република Северна Македонија, а на десната страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за амблемот на противпожарната единица. Копчето на манжетната има скриен нитна-систем исто како и на шлицот. Бројот на копчиња на предникот е според големината на кошулата. Над лактите на ракавите се наоѓа лента за прицврстување и едно копче со кое се прицврстува завитканиот ракав. Лентата е вградена од внатрешната страна на ракавот, а копчето од надворешната страна. Над предните горни џебови од лева страна се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за име и презиме и крвна група на пожарникарот, а на десната страна се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за чинот кој го носи.

4.1.Изглед на кошула со долги ракави

Изгледот на кошулата со долги ракави е прикажан во Прилог бр.4. кој е составен дел на овој правилник.

5. **Зимските панталони** се изработени од рип-стоп ткаенина со состав 50 - 65 отсто памук, 50- 35 отсто синтетика, со тефлонска обработка со тежина од 220 до 250гр/м² во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP) со висок струк, со гајки за ремен со должина од 80 мм и ширина од 40 мм и систем за регулирање на ширината. Во внатрешноста е поставена термо влошка. Влошката е составена од полиестерска постава со тежина од 80 до 100 гр/м²и полиестерско полнење со тежина од 120 до 150гр/м². На предната страна има шлиц што се закопчува со четири скриени копчиња. На горниот дел од двете страни на панталоните има по еден кос џеб со ширина од 160 до 180 мм и должина од 260 до 280 мм. Отворот на џебовите е порабен и зајакнат со „ринглици“. По колкот од двете страни има по еден нашиен џеб со ширина од 70 до 90 мм и должина од 100 до 120 мм. На двете ногавици има по еден „торба“ џеб широк од 170 до 200 мм и долг од 210 до 230 мм. Џебовите имаат капак и се закопчуваат со по едно скриено копче нитна-систем. Џебовината е од основниот материјал. Во пределот на коленото и задникот, панталоните се зајакнати со парче од истиот материјал. Во долниот раб на ногавиците има вметната внатрешна врвка-ластик за регулирање на ширината. На задниот горен дел од двете страни е нашиен по еден џеб, широк од 120 до 140 мм и долг од 190 до 210 мм, што се затвора со капак и по едно скриено нитна копче.

5.1.Изглед на зимски панталони

Изгледот на зимските панталони е прикажан во Прилог бр.5. кој е составен дел на овој правилник.

6. Летните панталони се изработени од рип-стоп ткаенина со состав 50 - 65 отсто памук, 50 - 35 отсто синтетика, со тефлонска обработка со тежина од 180 до 200 гр/м², во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP) со висок струк, со гајки за ремен со должина од 80 мм и ширина од 40 мм и систем за регулирање на ширината. На предната страна панталоните имаат шлиц што се закопчува со четири скриени копчиња. На горниот дел од двете страни има по еден кос џеб со ширина од 160 до 180 мм и должина од 260 до 280 мм. Отворот на џебовите е поробен и зајакнат со „ринглици“. По колкот од двете страни има по еден нашиен џеб со ширина од 70 до 90 мм и должина од 100 до 120 мм. На двете ногавици има по еден „торба“ џеб широк од 170 до 200 мм и долг од 210 до 230 мм. Џебовите имаат капак и се закопчуваат со по едно скриено копче нитна-систем. Џебовината е од основниот материјал. Во пределот на коленото и задникот, панталоните се зајакнати со парче од истиот материјал. Во долниот раб на ногавиците има вметната внатрешна врвка-ластик за регулирање на ширината. На задниот горен дел од двете страни е нашиен по еден џеб, широк од 120 до 140 мм и долг од 190 до 210 мм, што се затвора со капак и по едно скриено нитно копче.

6.1.Изглед на летни панталони

Изгледот на летните панталони е прикажан во Прилог бр.5. кој е составен дел на овој правилник.

7. Поло маицата со кратки ракави е изработена од материјал со преплетка „пике“, во темно сива боја (PANTONE 19-4013 TP) со 100 отсто чешлан памук и тежина од 180 до 200 гр/м². Маицата има трикотажна плетена јака и по средината се закопчува со три копчиња. На предниот дел во пределот на градите има два џеба со испуска и преклоп погоден за закопчување. Џебовите се широки од 120 до 140 мм и долги од 140 до 160 мм. Испуската на џебовите е долга од 25 до 30 мм. Ракавите завршуваат со рендер со истата плетка како и јаката, со ширина од 35 мм. На левата страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за знамето на Република Северна Македонија, а на десната страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за амблемот на противпожарната единица. Над предните горни џебови од лева страна се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за име и презиме и крвна група на пожарникарот, а на десната страна се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за чинот кој го носи.

7.1.Изглед на поло маица на кратки ракави

Изгледот на поло маицата е прикажан во Прилог бр.6. кој е составен дел на овој правилник.

8. Дводелниот комплект за дожд се состои од два дела: горен дел (јакна) и долен дел (панталони), изработен е од основен материјал 100 отсто полиамид со тежина од 120 до 140 гр/м² со мембрана ПУ во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP). Јакната е со стандарден крој со отпорност на пенетрација на вода, на кој на предниот дел има два коси џебови со скриен патент. На средината јакната се закопчува со патент. На јакната е поставена качулка која е дуплива и се собира во јаката закопчена со чичак лента. На грбниот дел внатрешно има мрежест материјал за проветрување. Ракавите на долниот дел завршуваат со ластик. На предниот и задниот дел по кавадурата на ракавот има по два отвора, вкупно четири за проветрување. Панталоните се со комотен крој, во горниот дел имаат два вертикални отвори кои овозможуваат пристап до џебовите на работните панталони кои се носат под дводелниот комплект и се закопчуваат на средина со чичак лента. Во коланот е протнат ластик, а во долниот дел има ластик-врвца за затегнување.

8.1.Изглед на комплектот за дожд

Изгледот на комплектот за дожд е прикажан во Прилог бр.7. кој е составен дел на овој правилник.

9. Ременот за панталони е изработен од густа ткаенина од синтетички влакна во црна боја со ширина од 360 до 380 мм. Должината на ременот се подесува со чичак лента и е со должина од 1200 до 1600 мм.

9.1.Изглед на ремен за панталони

Изгледот на ременот за панталони е прикажан во Прилог бр.8. кој е составен дел на овој правилник.

10. Летната бејзбол капа е изработена од рип-стоп ткаенина со состав 50 - 65 отсто памук и 50 - 35 отсто синтетика во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP).

10.1.Изглед на летна бејзбол капа

Изгледот на летната бејзбол капа е прикажан во Прилог бр.9. кој е составен дел на овој правилник.

11. Зимската капа е изработена од основен материјал во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP) со состав 90 – 95 отсто полиестер и 5-10 отсто еластин, а внатрешноста 100 отсто ($\pm 5\%$) волна.

11.1.Изглед на зимската капа

Изгледот на зимската капа е прикажан во Прилог бр.10. кој е составен дел на овој правилник.

12. Беретката е изработена од основен материјал во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP) со состав 100 отсто ($\pm 5\%$) волна. Отворот на капата е обрабен со природна овча кожа во црна боја.

Внатрешната страна на беретката е со материјал 100 отсто ($\pm 5\%$) памук со површинска маса од 160 до 180гр/м².

12.1.Изглед на беретка

Изгледот на беретката е прикажан во Прилог бр.11. кој е составен дел на овој правилник.

13. Зимските ракавици се изработени од 100 отсто ($\pm 5\%$) полиестер во темносина боја (PANTONE 19-4013 TP) кој овозможува заштита од ветер, дожд и студ, а внатрешноста е изработена од волна и ликра. На зглобовите на ракавиците има чичак лента за регулирање на ракавиците.

13.1.Изглед на зимски ракавици

Изгледот на зимските ракавици е прикажан во Прилог бр.12. кој е составен дел на овој правилник.

14. Камашните се во црна, темносина боја или комбинација и се изработени од најлон или полиестер кој овозможува заштита од снег и дожд. Камашните се високи до колена со врвка-ластик и регулатор во висина на коленото. Патентот е водоотпорен и е поставен од задната страна со чичак лента која ќе го преклопи и заштити патентот. На средината на камашната има ластик кој ќе ги собере камашните кон внатрешноста на потколеницата. На долниот дел на камашната има метална кука која се прицврстува на врвките од чизмите и трака со која се обвива долниот дел од чизмата и завршува на другата страна со регулатор.

14.1.Изглед на камашни

Изгледот на камашните е прикажан во Прилог бр.13. кој е составен дел на овој правилник.

15. Чевлите со повишена сара се изработени од кожа во црна боја и гумен ѓон. Чевлите со повишена сара имаат полна гранулирана кожа - хидрофобна, внатрешно поставена, водоотпорна и прозрачна мембрана и термоизолација со анатомска влошка. Ѓонот е од гума и нитрилна надворешниот дел, а внатрешниот дел е од полиуретан, антистатик, маслоотпорен, отпорен на високи температури. Чевлите овозможуваат изолација од ладно и топло. Стандардот за чевлите со повишена сара е МКС ЕН 20347.

15.1.Изглед на чевли со повишена сара

Изгледот на чевлите со повишена сара е прикажан во Прилог бр.14. кој е составен дел на овој правилник.

16. Летните чевли се изработени од кожа во црна боја и гумен ѓон. Летните чевли имаат полна гранулирана кожа - хидрофобна, внатрешно поставена, водоотпорна и прозрачна мембрана, и термоизолација со анатомска влошка. Ѓонот е од гума и нитрил во надворешниот дел, а внатрешниот е од полиуретан, антистатик, маслоотпорен, отпорен на високи температури. Стандардот за летните чевли е МКС ЕН 20347.

16.1.Изглед на летни чевли

Изгледот на летните чевли е прикажан во Прилог бр.15. кој е составен дел на овој правилник.

Свечена униформа

Член 5

Свечената униформа се состои од:

- **Свечена униформа за пожарникари (мажи)**: палто, панталони, џемпер, кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, мантил, свечена шапка, ремен, вратоврска, ракавици и чевли.
- **Свечена униформа за пожарникари (жени)**: палто, здолниште, џемпер, кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, мантил, свечена шапка, вратоврска, ракавици и чевли.

Свечената униформа е лична.

Свечена униформа за пожарникари (мажи)

Член 6

Деловите на свечената униформа за пожарникари (мажи) го имаат следниот крој и боја:

1. Палто. Палтото е во темносина боја (PANTONE 19-4013 TP) во состав од 45 до 55 отсто волна и 45 до 55 отсто синтетика. Палтото се закопчува со три златни копчиња со дијаметар од 22 мм. Палтото достигнува од 250 до 300 мм во струкот. Од предната страна во висина на градите се наоѓаат два џеба со капак со набор од надворешната страна. Во долниот дел на палтото има уште два џеба на секоја страна со капак. Копчињата на капаците на сите четири џеба се закопчуваат со златно копче со дијаметар од 16 мм. На рамената се поставени еполети и златни копчиња на двете страни.

На левата страна од ракавот на 100 мм од завршетокот на ракавот се поставува чичак лента за знамето на Република Северна Македонија, а на десната страна на 100 мм од завршетокот на ракавот се поставува чичак лента за амблемот на противпожарната единица.

1.1.Изглед на палто

Изгледот на палтото е прикажан во Прилог бр.16. кој е составен дел на овој правилник.

2.Панталони. Панталоните се со темносива боја (PANTONE 19-4013 TP) со состав од 45 до 55 отсто волна и 45 до 55 отсто синтетика. Од левата и десната страна имаат коси внатрешни џебови, а на задната десна страна имаат уште еден рамен внатрешен џеб со златно копче со дијаметар од 14 мм. На струкот на панталоните има гајки за ремен кои се широки 50 мм. Ширината на ногавиците на долниот крај од 220 до 260 мм без манжетни, а на работ од внатрешната страна дополнително се опшиени.

2.1.Изглед на панталони

Изгледот на панталоните е прикажан во Прилог бр.16. кој е составен дел на овој правилник.

3.Џемпер. Џемперот е изработен во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP) од основен материјал 40 до 60 отсто волна, 60 до 40 отсто полиакрил, исплетен во „риб“ плетка во В израз со површинска тежина од 380 до 410 гр/м². Од лева страна во висина на градите се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за име и презиме и крвна група на пожарникарот, а на десната страна во висина на градите се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за чинот кој го носи. На левата страна на 100 мм од завршетокот на ракавот се поставува чичак лента за знамето на Република Северна Македонија, а на десната страна на 100 мм од завршетокот на ракавот се поставува чичак лента за амблемот на противпожарната единица. Џемперот има додатна заштита во пределот на лактите и иста таква заштита на рамената направена од материјал кеper во состав полиестер 65 отсто и памук 35 отсто. На долниот дел од џемперот и манжетните од ракавите има исткаен рендер-ластик.

3.1.Изглед на џемпер

Изгледот на џемперот е прикажан во Прилог бр.17. кој е составен дел на овој правилник.

4. Кошула со долги ракави. Кошулата со долги ракави е изработена од 80 отсто памук и 20 отсто полиестер во бела боја. На горната страна на градите има по еден џеб странично поставен со капак со набор од надворешната страна со обично копче. На кошулата за закопчување има потребен број на копчиња со големина од 10 до 12 мм. На манжетните има по две копчиња, а на отворот на шлицот има едно копче со големина од 6 до 8 мм. Копчињата се бели според нијансата на кошулата. На левата страна на 100 мм од работ на ракавот е испечатено знамето на Република Северна Македонија.

4.1.Изглед на кошула со долги ракави

Изгледот на кошулата со долги ракави е прикажан во Прилог бр.18. кој е составен дел на овој правилник.

5.Кошула со кратки ракави. Кошулата со кратки ракави е класична, изработена од 80 отсто памук и 20 отсто полиестер во бела боја. На горната страна на градите има два џеба странично поставени со капак со набор од надворешната страна со обично копче. На кошулата за закопчување има потребен број на копчиња со големина од 10 до 12 мм. Копчињата се бели. Должината на краткиот ракав е стандарден според професионалните потреби. На левата страна на 100 мм од работ на ракавот е испечатено знамето на Република Северна Македонија.

5.1.Изглед на кошула со кратки ракави

Изгледот на кошулата со кратки ракави е прикажан во Прилог бр.19. кој е составен дел на овој правилник.

6.Мантил. Мантилот е изработен од 100 отсто полиестер со внатрешна постава во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP). Мантилот има качулка за дожд. Качулката се собира во внатрешноста на јаката и се затвора со чичак лента. Должината на мантилот е до коленици. Мантилот има два внатрешни коси џебови од предната страна во висина на струкот. На задната страна почнува колан кој минува над џебовите со две странични гајки и пластичен регулатор. Мантилот се закопчува со копчиња. На задната страна од мантилот под рамената е додадено парче од истиот материјал, а под него дишлив материјал во ширина од 50 мм кој е нашиен, односно додаден место основниот материјал од едната до другата задна страна. На рамената има еполети кои се закопчуваат со копче. На левата страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за знамето на Република Северна Македонија, а на десната страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за амблемот на противпожарната единица.

6.1.Изглед на мантил

Изгледот на мантилот е прикажан во Прилог бр.20. кој е составен дел на овој правилник.

7.Свечена шапка. Свечената шапка е изработена од 90 до 95 отсто полиестер и од 5 до 10 отсто памук во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP). Плетениот венец е поставен на средишниот дел на шапката и се закопчува со по една нитна од двете страни со ширина од 14 мм, а бојата на нитните е иста како и на венецот. Плетениот венец на шапката е изработен во три варијанти и тоа: златна боја за високо раководни пожарникари, сребрена боја за раководни пожарникари и црвена боја за професионалните пожарникари. На врвот од шапката има раб по целиот обем на шапката во бојата на плетениот венец. Шапката има постава од внатрешна страна. На предниот дел од шапката има амблем на противпожарната единица. Сонцебранот на шапката е со ширина од 60 до 70 мм и должина од 170 до 180 мм и е изработен од синтетичка пластика или сличен материјал за заштита од сонце и дожд.

7.1.Изглед на свечена шапка

Изгледот на свечената шапка е прикажан во Прилог бр.21. кој е составен дел на овој правилник.

8.Ремен. Ременот е изработен од кожа во црна боја и има правоаголен метален регулатор за ширината. На металниот регулатор има гравирани или печатени амблем на територијалната противпожарна единица.

8.1.Изглед на ремен

Изгледот на ременот е прикажан во Прилог бр.22. кој е составен дел на овој правилник.

9.Вратоврска. Вратоврската е во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP) и е изработена од 100 отсто полиестер.

9.1.Изглед на вратоврска

Изгледот на вратоврската е прикажан во Прилог бр.23. кој е составен дел на овој правилник.

10.Ракавици. Ракавиците се изработени со 50 отсто памук и 50 отсто полиестер во бела боја со стандарден крој.

10.1.Изглед на ракавици

Изгледот на ракавиците е прикажан во Прилог бр.24. кој е составен дел на овој правилник.

11.Чевли. Чевлите се изработени од кожа во црна боја во стандарден крој со гумен фон и врвки и имаат тапозаоблен завршеток на предната страна.

11.1.Изглед на чевли

Изгледот на чевлите е прикажан во Прилог бр.25. кој е составен дел на овој правилник.

Свечена униформа за пожарникари (жени)

Член 7

Деловите на свечената униформа за пожарникарите (жени) го имаат следниот крој и боја:

1.Палто. Палтото е во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP) во состав од 45 до 55 отсто волна и од 45 до 55 отсто синтетика. Палтото се закопчува со три златни копчиња со дијаметар од 22 мм на кој го има амблемот на противпожарната единица. Палтото достигнува должина од 250 до 300 мм од струкот. Од предната страна во висина на градите се наоѓаат два џеба со капак со набор од надворешната страна. Во долниот дел на палтото има уште два џеба на секоја страна со капак. Копчињата на капаците на сите четири џеба се закопчуваат со златно копче со дијаметар од 16 мм. На рамената има еполети со златни копчиња на двете страни. На левата страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за знамето на Република Северна Македонија, а на десната страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за амблемот на противпожарната единица.

1.1.Изглед на палто

Изгледот на палтото е прикажан во Прилог бр.26. кој е составен дел на овој правилник.

2. Здолниште. Здолништето е во темносина боја (PANTONE 19-4013 TP) во состав од 45 до 55 отсто волна и од 45 до 55 отсто синтетика. Здолништето е со стандарден крој до колена. Од задната страна здолништето се закопчува со патент а на долниот заден дел има шлиц во стандардна големина. Од внатрешна страна здолништето има постава, а на горниот надворешен дел околу струкот има набори од предната и задна страна.

2.1.Изглед на здолниште

Изгледот на здолништето е прикажан во Прилог бр.27. кој е составен дел на овој правилник.

3.Џемпер. Џемперот е изработен во темносина боја (PANTONE 19-4013 TP) од основен материјал 40 до 60 отсто волна, 60 до 40 отсто полиакрил, исплетен во „риб“ плетка во В израз со површинска тежина од 380 до 410 гр/м². Од лева страна во висина на градите се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за име и презиме и крвна група на пожарникарот, а на десната страна во висина на градите се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за чинот кој го носи. На левата страна на 100 мм од завршетокот на ракавот се поставува чичак лента за знамето на Република Северна Македонија, а на десната страна на 100 мм од завршетокот на ракавот се поставува чичак лента за амблемот на противпожарната единица. Џемперот има додатна заштита во пределот на лактите и иста таква заштита на рамената направена од материјал кепер во состав полиестер 65 отсто и памук 35 отсто. На долниот дел од џемперот и манжетните од ракавите има исткаен рендер-ластик.

3.1.Изглед на џемпер

Изгледот на женскиот џемпер е прикажан во Прилог бр.17. кој е составен дел на овој правилник.

4. Кошула со долги ракави. Кошулата со долги ракави е изработена од 80 отсто памук и 20 отсто полиестер во бела боја. Кошулата е струкирана и е со две вертикални фалти на задниот дел од грбот. На горната страна на градите има два џеба странично поставени со капак, со набор од надворешната страна со обично копче. На кошулата за закопчување има потребен број на копчиња со големина од 10 до 12 мм. На манжетните има по две бели копчиња. На левата страна на 100 мм од работ на ракавот испечатено е знамето на Република Северна Македонија.

4.1.Изглед кошула на долги ракави

Изгледот на кошула со долги ракави е прикажан во Прилог бр.28. кој е составен дел на овој правилник.

5. Кошула со кратки ракави. Кошулата со кратки ракави е изработена од 80 отсто памук и 20 отсто полиестер во бела боја. Кошулата е струкирана и е со две вертикални фалти на задниот дел од грбот. На горната страна на градите има два џеба странично поставени со капак со набор од надворешната страна со обично копче. На кошулата за закопчување има потребен број на бели копчиња со големина од 10 до 12 мм. Должината на краткиот ракав е стандардна според професионалните потреби. На левата страна на 100 мм од работ на ракавот да биде испечатено знамето на Република Северна Македонија.

5.1.Изглед на кошула на кратки ракави

Изгледот на кошула на кратки ракави е прикажан во Прилог бр.29. кој е составен дел на овој правилник.

6.Мантил. Мантилот е изработен од 100 отсто полиестер со внатрешна постава во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP). Мантилот има качулка за дожд. Качулката се собира во внатрешноста на јаката и се затвора со чичак лента. Должината на мантилот е до коленици. Мантилот има два внатрешни коси џебови од предната страна во висина на струкот. На задната страна почнува колан кој минува над џебовите со две странични гајки и пластичен регулатор. Мантилот се закопчува со копчиња. На задната страна од мантилот под рамената е додадено парче од истиот материјал, а под него дишлив материјал во ширина од 50 мм кој е нашиен, односно додаден место основниот материјал од едната до другата задна страна. На рамената има еполети кои се закопчуваат со копче. На левата страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за знамето на Република Северна Македонија, а на десната страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за амблемот на противпожарната единица.

6.1.Изглед на мантил

Изгледот на мантилот е прикажан во Прилог бр.20. кој е составен дел на овој правилник.

7.Свечена шапка. Свечената шапка е изработена од 90 до 95 отсто полиестер и од 5 до 10 отсто памук во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP).

Плетениот венец е поставен на средишниот дел на шапката и се закопчува со по една нитна од двете страни со ширина од 14 мм, а бојата на нитните е иста како и на венецот. Плетениот венец на шапката е изработен во три варијанти и тоа: златна боја за високо раководни пожарникари, сребрена боја за раководни пожарникари и црвена боја за професионалните пожарникари. На врвот од шапката има раб по целиот обем на шапката во бојата на плетениот венец. Шапката има постава од внатрешна страна. На предниот дел од шапката има амблем на противпожарната единица. Сонцебранот на шапката е со ширина од 60 до 70 мм и должина од 170 до 180 мм и е изработен од синтетичка пластика или сличен матерјал за заштита од сонце и дожд.

7.1.Изглед на свечена шапка

Изгледот на свечената шапка е прикажан во Прилог бр.21. кој е составен дел на овој правилник.

8.Вратоврска. Вратоврската е во темносива боја (PANTONE 19-4013 TP) и е изработена од 100 отсто полиестер.

8.1.Изглед на вратоврска

Изгледот на вратоврската е прикажан во Прилог бр.23. кој е составен дел на овој правилник.

9.Ракавици. Ракавиците се изработени со 50 отсто памук и 50 отсто полиестер во бела боја со стандарден крој.

9.1.Изглед на ракавици

Изгледот на ракавиците е прикажан во Прилог бр.24. кој е составен дел на овој правилник.

10. Чевли. Чевлите се изработени од кожа во црна боја во стандарден крој со гумен ѓон и заоблен завршеток на предната страна.

10.1.Изглед на чевли

Изгледот на чевлите е прикажан во Прилог бр.30. кој е составен дел на овој правилник.

III. ВИД НА ЗАШТИТНА ОПРЕМА НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

Член 8

Заштитната опрема на пожарникарите се состои од: заштитно одело за шумски пожари и технички интервенции, одело за интервенции, одело за високи температури, одело за целосна хемиска заштита со можност за носење на апарат за воздух, суво и водено одело за спасување на вода и друга заштитна опрема.

Заштитно одело за шумски пожари и технички интервенции

Член 9

Заштитното одело за шумски пожари и технички интервенции на пожарникарите се состои од: јакна, панталони кои можат да се комбинираат како комбинезон со јакната, ракавици, чизми, шлем за шумски пожари и технички интервенции и заштитни очила.

Член 10

Деловите на заштитното одело за шумски пожари и технички интервенции на пожарникарите ги имаат следните делови, крој и боја:

1. Јакна за пожари и технички интервенции. Јакната е изработена од огноотпорна ткаенина со тежина од 240 до 260 гр/м² во темносина боја (PANTONE 19-4013 TP). Јакната има ракави со нормална должина (до 1/3 од дланката), на завршетокот на ракавите има надворешно прилагодлива леплива чичак лента. На лактите има перничина за амортизација на удари, составени од два слоја пара-арамиден филц прекриен со пена со затворени келии (избушен за подобра дишливост). Перничината се пришиени на надворешната школка. Заштитата на лактите е од материјал отпорен на абење и топлина, заштитената површина не е помала во должина од 140 до 160 мм, а ширина од 120 до 150 мм со црна боја. Јакната се закопчува со патент до висина на јаката, а јаката е од основниот материјал со висина од 80 до 100 мм којшто се закопчува со преклопец со чичак лента поставена од двете страни на јаката. На долниот дел од внатрешната страна на јакната има патент којшто е споив со панталоните. Патентот е во иста должина како и на панталоните, но усогласен според секоја величина. Прицврстувањето помеѓу панталоните и јакната е од флексибилен материјал заради истегнување помеѓу нив. На левата страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за знамето на Република Северна Македонија, а на десната страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за амблемот на противпожарната единица. Во пределот на половината има поставено внатрешна врвка за прилагодување на обемот на јакната.

Од десната и левата страна во висина на градите има надворешни џебови со мев и преклоп и затворање со чичак лента, од кои левиот џеб е поделен на половина по вертикала за подобра можност за користење на радиоуредот за комуникации. Димензиите на џебовите се од 175 x 200 мм, со што десниот капак е со димензии 180 x 70 мм, а капаците на левиот џеб се со димензии од 70 x 70 мм. Под градите на пределот на половината има поставено два џеба, лев и десен косо поставени со димензии од 180 до 200 мм кои се затвораат со преклоп или патент. Од надворешната страна на десниот џеб да има пришиено метален „D“ прстен за прикачување. Над предниот десен џеб има чичак лента и преклопец од основниот материјал со димензии од должина 125 мм и ширина 25 мм која служи за антената од радиоврската или поставување на батерија. Над предните горни џебови од лева страна се поставуваат чичак ленти со должина 125 мм и ширина 25 мм за поставување на име, презиме и крвна група на пожарникарот, а на десната страна се поставува чичак лента со должина од 125 мм и ширина 25 мм за чинот кој го носи. Стандардот за јакната е МКС ЕН 15614 минимално ниво А1 и А2, МКС ЕН 11612 минимално ниво А1 Б1 Ц1и Ф1 и МКС ЕН 1149-5.

Рефлектирачки ленти. Рефлектирачките ленти се во сива боја, жолта или комбинација со ширина од 50 мм. Поставени се под целиот обем на ракавите над долниот и горниот крај на ракавите. Иста таква рефлектирачка лента има над и под косите џебови по целата хоризонтална должина. На грбот има две рефлектирачки ленти по вертикала поставени на левата и десната страна на грбот под рамената со должина од 400 до 450 мм. Рефлектирачката лента е огноотпорна и дишлива. Стандард за рефлектирачките ленти е МКС ЕН 20471.

Етикети. Етикетите имаат бела површина за впишување на името на корисникот.

Етикетите се поставени на секој дел од облеката (јакна и панталони) со назнака дека оделото се носи како комплет, со назнака на стандардот/норма, нивото на заштита со пиктограм, ниво на заштита од топлина, пламен, зрачење, пенетрација на вода, отпорност на водена пареа, производител, година на производство и други релевантни податоци.

Натпис. На горниот дел од позадината на грбот има рефлектирачки печатен натпис со името на бригада\единица.

Чичак ленти. Сите чичак ленти на јакната се направени од огноотпорен материјал според стандардот.

1.1.Изглед на јакната

Изгледот на јакната е прикажан во Прилог бр.31. кој е составен дел на овој правилник.

2. Панталони за пожари и технички интервенции. Панталоните се изработени од огноотпорен материјал со тежина од 240 до 260 гр/м², во темносина боја (PANTONE 19-4013 TP), со висок струк, со 5 гајки за ремен со должина од 75 до 80 мм и ширина од 40 мм и систем за регулирање на ширината. Од надворешната страна на горниот раб на панталоните има нашиен патент на 15 мм од работ на панталоните, а патентот почнува од 100 - 150 мм лево и завршува на 100 – 150 мм десно од копчето кој што се спојува со јакната. Прицврстувањето помеѓу панталоните и јакната е на флексибилен начин поради истегнување помеѓу нив. Во состав на панталоните има мобилни еластични прерамки кои се регулираат со пластичен регулатор. На предната страна има шлиц што се закопчува со патент. На горниот дел од двете страни има по еден кос џеб со ширина од 160 до 180 мм и должина од 260 до 280 мм. Отворот на џебовите е порабен и зајакнат со „ринглици“ и покриен со преклоп со чичак трака од едниот до другиот крај. Џебовината на страничните џебови е од основниот материјал. На двете ногавици има по еден џеб широк од 170 до 200 мм и долг од 210 до 230 мм и е со преклоп со чичак лента. Во делот на препоните и задникот има појачување од основниот материјал. Заштитата на колената е од материјал отпорен на абење и топлина, заштитената површина не е помала од должина 190-210 мм, а ширината е од едниот до другиот крај на работ со црна боја. Во долниот раб на ногавиците има поставена чичак лента за прилагодување на обемот на ногавицата. На задниот горен дел од двете страни е нашиен по еден џеб, широк од 120 до 140 мм и долг од 190 до 210 мм, со преклоп со чичак лента по должината на целиот капак. Стандардот за панталоните е МКС ЕН 15614 минимално ниво А1 и А2, МКС ЕН 11612 минимално ниво А1 Б1 Ц1 и Ф1 и МКС ЕН 1149-5. Пантолоните се комбинираат како комбинезон со јакната.

Рефлектирачки ленти. Рефлектирачката лента е во сива боја, жолта или комбинација со ширина од 50 мм по целиот обем на ногавиците. Рефлектирачката лента е огноотпорна и дишлива. Стандард за рефлектирачките ленти е МКС ЕН 20471.

2.1.Изглед на панталони

Изгледот на панталоните е прикажан во Прилог бр.32. кој е составен дел на овој правилник.

3. Ракавици за шумски пожари и технички интервенции. Ракавиците овозможуваат заштита од механички ефекти како што се пробивања, исеченици и абразии. Ракавиците се оптимизирани за да се добие поголема слобода на движење и повисок степен на тактилноста. Механизмот на движењата на прстите, обезбедува подобрена удобност при носење и уште подобар зафат. Ракавиците овозможуваат и топлинска заштита. Ракавиците се направени со дополнителна заштита на удари над зглобовите. Бојата на ракавиците е црна, темносина или комбинација. Стандардот за ракавиците е МКС ЕН 388 и МКС ЕН 407.

3.1.Изглед на ракавиците за шумски пожари и технички интервенции

Изгледот на ракавици за шумски пожари и технички интервенции е прикажан во Прилог бр.33. кој е составен дел на овој правилник.

4. Чизми за шумски пожари и технички интервенции . Чизмите се изработени од водоотпорна дишлива кожа со висок процент на отпорност на абразија и еластичност. Чизмите се со висока дишливост и прозрачност, имаат антистатични карактеристики, отпорност на пробивање, заштита од топлина на ѓонот, изолација од студ на ѓонот, отпорност на пролизгување од сите типови подови, заштита на зглобот, заштита на прстите. Чизмите се лесни, имаат мембрани, а ѓонот е со висока видливост изработен од огноотпорен материјал. Стандард за чизмите е МКС ЕН 15090 HI3+ CI+ SRC+ F2A+R.

4.1.Изглед на чизми за шумски пожари и технички интервенции

Изгледот на чизмите за шумски пожари и технички интервенции е прикажан во Прилог бр.34. кој е составен дел на овој правилник.

5. Шлем за шумски пожари и технички интервенции . Шлемот е изработен од композитен материјал или термопластика со систем за вентилација, а составните делови се огноотпорни. Други карактеристики на шлемот се: мала тежина, можност за адаптирање по величини на главата, рефлектирачки траки по должина на шлемот од двете страни, можност за поставување на батериска ламба и заштитни очила со ластик. Лед ламбата е наменета за употреба во експлозивни атмосфери. Се употребува во опасни подрачја во кои атмосферските експлозивни гасови, предизвикани од мешавина на воздух и гасови, пареа или магла постојат во различни атмосферски услови. Лед ламбата е водоотпорна со висока светлинска продорност. Осигурувањето на шлемот е со единични траки со регулатор за зацврстување на брадата. Шлемот е во жолта боја со две бели флуоресцентни ленти по должина на шлемот. Стандард за шлем е МКС ЕН 16471 и 16473.

5.1.Изглед на шлемот

Изгледот на шлемот е прикажан во Прилог бр.35. кој е составен дел на овој правилник.

6. Заштитни очила за шумски пожари и технички интервенции . Очилата пружаат заштита на очите. Тие се црни, темносини или безбојни. Имаат вентилација, панорамски екран со антирефлектирачки ефект, не се замаглуваат и имаат ластик-трака со можност за регулација. Отпорни се на гребење и на прскање на растопени метали. Стандард за очила е МКС ЕН 166 оптика класа I.

6.1.Изглед на очилата

Изгледот на очилата е прикажан во Прилог бр.35. кој е составен дел на овој правилник.

Интервенциско противпожарно одело

Член 11

Интервенциското противпожарно одело се состои од: јакна, панталони, интервенциски ракавици, чизми, шлем за интервенции и интервенциска поткапа.

Член 12

Интервенциското противпожарно одело е изработено од четири слоја: Надворешна школка: изработена како двослојна ткаенина, горниот слој кој е исткаен на долната површина во една целина со арматурна мрежа од пара-арамид со растер од 4 x 4 мм. Со специфична тежина од 210 до 230 гр/м², во темносина боја, ткаење, RipStop, антистатик. Водена бариера: микропорозна двокомпонентна - PTFE или еквивалентна (експандиран политетрафлуороетилен), мембрана со олеофобен полимерен третман на носечка ткаенина со зголемена отпорност на топлина и хемикалии, непропусна за патогени микроорганизми и вообичаени хемикалии. Водената бариера се протега по целата површина на облеката. Топлинска бариера/постава: специјална инергрирана постава со топлинска бариера. Специфична тежина 220 гр/м². Тежината на комбинацијата од материјали не надминува од 500 до 600 гр/м². Деловите на интервенциското одело го имаат следниот крој и боја:

1. Интервенциска јакна. Јакната се затвора со средишен патент. Инсталиран е паничен метален патент за брзо соблекување на јакната. Јакната е изработена во темносина боја (PANTONE 19-4013 TP). Патентот е сместен под преклоп направен од основен надворешен материјал со ширина од 80 до 100 мм.

Преклопот се протега од долната ивица на јакната до долната ивица на околувратникот, од внатрешна страна преклопот да е поставен со дишлив материјал кој оневозможува продор на вода, прицврстувањето на преклопот е со огноотпорна леплива лента со ширина од 240 до 300 мм. Околувратникот може да се носи спуштен и подигнат и е со висина од 70 до 90 мм. Кога е во подигната положба околувратникот може да се прицврсти со лента со ширина од 70 до 90 мм и должина од 150 до 170 мм која ќе го прекрие спојот на околувратникот, а на себе има леплива чичак лента за прицврстување. На задната страна на околувратникот во симетрала има јамка за закачување однадвор. Околувратникот е направен од основниот надворешен материјал и содржи водена и топлинска бариера како и целата јакна. По целиот обем на долниот крај на јакната од внатрешна страна има поставено лента со ширина од 40 до 60 мм од дишлив материјал кој не дозволува продор на вода. Во горниот заден дел на интервенциската јакна е испечатено името на противпожарната бригада\единица со огноотпорна флуоресцентна боја. На левата страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за знамето на Република Северна Македонија, а на десната страна на 100 мм од работ на ракавот се поставува чичак лента за амблемот на противпожарната единица. Стандард за јакната е МКС ЕН 469 минимално ниво на пропуст 2 Xf2, Xr2, Y2, Z2.

Ракави

Ракавите на јакната за интервенции се во нормална должина (до $\frac{1}{3}$ од дланката). Крајот на ракавите и рамената е прилагоден на анатомскиот облик на човековото тело. Рамениците и лактите се појачани со основниот материјал во црна боја со должина од 140 до 160 мм и ширина од 120 до 150 мм. Работ на рамениците не е на средина на рамената, наместо еден средишен раб јакната има два надолжни (хоризонтални) рабови, еден од предната, а другиот од задната страна на рамото скоро паралелни, меѓусебно одвоени од 110 до 160 мм. За обезбедување за максимално ротациона мобилност на рацете, ракавот е составен од најмалку 2 платки, овозможува подигање на раката без да се подигне долниот крај на јакната. За зголемена подвижност на рацете има и фалти односно преклопи на задната страна на рамениците надолу со должина не помала од 320 до 350 мм. На долниот крај на ракавите од внатрешна страна има пришиено манжетни со надворешна школка за да спречи извлекување на поставата, манжетните се со должина од 80 до 110 мм и истите се направени од плетен арамид, манжетните имаат и јамка за палецот за да не се извлекува ракавот од раката при ползење.

Џебови

Во долниот дел на јакната по еден од десно и лево има вметнати ѓебови. Затворањето е со преклоп и леплива лента а на преклопот има нашиена лента за полесно отворање.

Под преклопите има лента за закачување која е поблиску до средишниот преклоп со метален "D" прстен. Металниот "D" прстен е остранлив, а лентите можат да бидат внатре или надвор од џебот. Под предниот средишен преклоп лево во висина на градите има кос џеб со вертикален отвор. Од внатрешна страна на поставата доле десно има нашиен џеб. На градите од лева или десна страна во зависност од производителот под рефлектирачката лента има специјален џеб за радиоврска со преклоп на леплива лента, џебот во неактивна положба може да се склопува на ниво со надворешниот слој на јакната и истиот не е потполно затворен од долната и горната страна. Под рефлектирачките ленти од лева страна се поставуваат чичак ленти со должина 125 мм и ширина 25 мм за поставување на име, презиме и крвна група на пожарникарот, а на десната страна се поставува чичак лента со должина 125 мм и ширина 25 мм за поставување на чинот кој го носи. Од лева или десна страна во зависност од производителот има преклопец со чичак лента од основниот материјал кој служи за поставување на батерија.

Рефлектирачки ленти

Рефлектирачката лента е во тробојна боја (жолта – сребрена – жолта), огноотпорна и дишлива со широчина од 50 мм.

Натпис

На грбот на јакната има рефлектирачки печатен натпис со име на бригада\единица.

Чичак ленти

Сите чичак ленти на јакната и панталоните се направени од огноотпорен материјал според стандардот.

Дополнителна опрема

Јакната да има инспекциски патент за контрола на состојбата на мембраната на поставата.

Етикети

Етикетите содржат бар код за дополнително следење при употреба, бела површина за впишување на името на корисникот, поставени на внатрешниот џеб. Етикетите се поставени на секој дел од облеката (јакна и панталони) со назнака дека оделото се носи како комплет.

На етикетите е назначен тековниот стандард/норма, нивото на заштита со пиктограм, ниво на заштита од топлина, пламен, зрачење, пенетрација на вода, отпорност на водена пареа, производител, година на производство и други податоци.

1.1.Изглед на јакната

Изгледот на јакната е прикажан во Прилог бр.36. кој е составен дел на овој правилник.

Етикети

Етикетите содржат бар код за дополнително следење при употреба, бела површина за впишување на името на корисникот, поставени на внатрешниот џеб. Етикетите се поставени на секој дел од облеката (јакна и панталони) со назнака дека оделото се носи како комплет. Назначени се тековниот стандард/норма, нивото на заштита со пиктограм, ниво на заштита од топлина, пламен, зрачење, пенетрација на вода, отпорност на водена пареа, производител, година на производство и сите податоци.

2. Интервенциски панталони. Панталоните се со вообичаена висина во темносина боја (PANTONE 19-4013 TP), со прерамки кои се еластични со прилагодлива должина и закопчување однапред. Панталоните на задната страна имаат трапезно зголемување со кое подобро се покрива лумбалниот дел на грбот. Панталоните одговараат на природниот струк на телото и се во должина на глуждовите. Кројот е прилагоден на анатомскиот облик на човековото тело. На приближно 50 мм под појасот панталоните имаат зашиено еластична лента по целиот обем од задната страна. Поради максимална подвижност на нозете при одење и ползење делот на коленото е посебно обликуван со странични конвексни рабови од двете страни на коленото. Задникот е ергономски обликуван и косо странично засечен. Внатрешната постава на долниот крај на ногавиците е изработена од материјал кој ги исполнува условите за заштита од пожари, а со висина од 110 до 150 мм се поставува материјал кој оневозможува продор на вода. Панталоните однапред да имаат и функционален шлиц кој се затвора со огноотпорна леплива лента со ширина од 45 до 50 мм (мекиот дел од десната страна) и притисно копче од горната страна. Прерамките се изработени од цврста еластична лента и цврсто пришиени во квадрат и порабени. Ширината на прерамките е од 30 до 40 мм со можност за индивидуално прилагодување на должината и закопчувањето однапред. За полесна регулација на струкот се поставува регулатор на лепенка за регулирање на обемот на струкот. Во делот под шлицот се поставува материјал кој ќе овозможи растегливост при оптоварување од работа и е комотен при клекнување. Стандард за панталоните е МКС ЕН 469 минимално ниво на пропустливост 2 Xf2, Xr2, Y2, Z2.

Перничиња на колениците

На колениците има перничиња за амортизација на удари, составени од два слоја пара-арамиден филц прекриен со пена со затворени келии со поголема дишливост и се пришиени на надворешната школка. Колениците од надворешната страна да се покриени со материјал отпорен на абење и топлина, заштитената површина не е помала од 150 x 250 мм со црна боја.

Џебови

На надколениците странично има по еден ѓеб. Џебовите се надворешни, нашиени на надворешната школка, затворањето е со преклоп и леплива чичак лента. Џебовите имаат мев од задната страна и отвор од долната страна за одвод на вода. Од надворешна задна десна страна на панталоните има нашиен ѓеб со капак.

Рефлектирачки ленти

Рефлектирачката лента е во тробојна боја (жолта - сребрена - жолта) огноотпорна со ширина од 50 мм. Стандард за рефлектирачки ленти е МКС ЕН 20471.

2.1.Изглед на панталони

Изгледот на панталоните е прикажан во Прилог бр.37. кој е составен дел на овој правилник.

3. Кратки интервенциски ракавици. Ракавиците се со највисоки заштитни карактеристики. Гарантираат заштита и оптимална удобност при носење. Задниот дел од ракавиците се изработени од висококвалитетен материјал кој се карактеризира со многу висока отпорност на удар, пламен и отпорност на топлина како и отпорност на хемикалии. Ракавиците гарантираат удобност, отпорност на абење и многу добар стисок на мазни и влажни површини. Мембраните на надворешната школка и мембраната на внатрешниот дел обезбедуваат издржливост, хидроизолација и ветроизолација. Ракавиците се изработени во црна темносива боја или комбинација. Стандард за ракавиците е МКС ЕН 659.

3.1.Изглед на ракавиците

Изгледот на ракавиците е прикажан во Прилог бр.38. кој е составен дел на овој правилник.

4.Интервенциски чизми. Чизмите се со патент изработени од водоотпорна дишлива кожа со висок процент на отпорност на абразија и еластичност. Чизмите имаат антистатични карактеристики, отпорност на пробивање, заштита од топлина на ѓонот, изолација од студ на ѓонот, отпорност на пролизгување од сите типови подови, заштита на зглобот, заштита на прстите, комфорни за носење и имаат мембрани. Ѓонот е со висока видливост изработен од огноотпорен материјал. Стандард за чизмите е МКС EN 15090 HI3+ CI+ SRC+ AN+ F2A.

4.1.Изглед на чизмите

Изгледот на чизмите е прикажан во Прилог бр.39. кој е составен дел на овој правилник.

5. Интервенциски шлем. Шлемот е изработен од композитен материјал или термопластика појачан со стаклени влакна и арамидна структура, а составните делови се огноотпорни. Шлемот треба е лесен, има можност за адаптирање по величини на главата и има рефлектирачки траки по должина од двете страни, можност за поставување на лед батериска ламба. Шлемот поседува визир и очила за технички интервенции. Шлемот има заштита на вратот, носачи од двете страни за закачување на сите типови на маски за дишни апарати. Шлемот обезбедува можност за репарација на оштетените делови. Осигурувањето на шлемот е со единични траки со регулатор за зацврстување на брадата. Стандард за шлем е МКС ЕН 443 ниво В3b, С, Е2, Е3 а за визирот МКС ЕН 14458.

5.1.Изглед на шлемот

Изгледот на шлемот е прикажан во Прилог бр.40. кој е составен дел на овој правилник.

6. Интервенциска поткапа. Поткапата е во црна или темносина боја, се вклопува со маската и обезбедува заштита на главата и вратот од топлина и пламен. Хемискиот состав обезбедува ефикасна заштита од повеќе хемиски супстанции, дури и при високи концентрации во случај на прскање. Поткапата обезбедува континуирана заштита од опасности како изложеност на пожар и топлински удар. Поткапата има високо ниво на удобност, флексибилна е и мека. Стандард за поткапата е МКС ЕН 11612, 1149-5 и 13911.

6.1.Изглед на подкапата

Изгледот на подкапата е прикажан во Прилог бр.41. кој е составен дел на овој правилник.

Одело за високи температури**Член 13**

1.Оделото за високи температури (алуминиумското одело) обезбедува заштита од пламен и интензивна топлина. Оделото има внатрешен шлем и двоен визир, двоен систем за заштита со надворешен визир со златен облик и дополнителен внатрешен визир. Оделото на задната страна има издаток - проширен дел за сместување на дишниот апарат. Во состав на оделото има внатрешни чизми покриени со заштитна алуминиумска покривка, кој има еластичен систем за регулација на ногавиците. Во делот на ракавите има еластичен систем за прилагодување на манжетните, а во комплетот на алуминиумското одело има огноотпорни ракавици. Алуминиумското одело овозможува заштита од високи температури. Стандардот за оделото за високи температури е МКС ЕН 1486.

1.1.Изглед на одело за високи температури

Изгледот на оделото за високи температури е прикажан во Прилог бр.42. кој е составен дел на овој правилник.

**Одело за целосна хемиска заштита
со можност за носење на апарат за воздух****Член 14**

Оделото за целосна хемиска заштита со можност за носење на апарат за воздух се состои од: заштитно одело со качулка тип А, тип Б и тип Ц, заштитни очила, заштитни чизми и заштитни ракавици.

Член 15

Деловите на оделото за целосна хемиска заштита со можност за носење на апарат за воздух го има следниот крој и боја:

1.Заштитното одело - тип А е направено од висококвалитетен материјал, кој се одликува со висок степен на хемиска и механичка отпорност и одлична отпорност на пламен. Преку модулиран систем се прилагодува кон индивидуалните потреби на корисникот, со портокалова боја, и располага со систем за блокада кој не пропушта гас, со интегрирана фолија за заштита од влага. Овозможува целосна заштита за цврсти, течни, гасовити и аеросолни агресивни материји и радиоактивни честици.

Овозможува примена при температура: од -40°C до + 60°C, со внатрешен апарат за дишење со компримиран воздух. Оделото е флексибилно и не го ограничува движењето, има визир за лицето, изработен од специјален ПВЦ во комбинација со стакло отпорно на магла. Целосно се затегнува и има променливи ракавици и чизми. Со помош на вентилациски систем се овозможува ладење преку подесување на систем на струење на воздух и намалување на влажноста на воздухот во оделото, со тежина на оделото од околу 8 kg без дишен апарат. Стандард за комбинезонот - тип А е МКС ЕН 943-2, 14126, 464.

1.1.Изглед на заштитното одело тип А

Изгледот на заштитното одело тип А е прикажан во Прилог бр.43. кој е составен дел на овој правилник.

2.Заштитното одело - тип Б е со качулка за хемиска заштита специјално е дизајнирано да се користи во средина каде се присутни масла и лубриканти, лесно е и флексибилно. Изработено е од ПВЦ-материјал од двете страни, за работа под висок притисок и во присуство на киселини и бази. Оделото е со тежина од околу 2 кг. и е во жолта боја. Има два типа на ракавици: надворешни хемиски и внатрешни хемиски отпорни. Во комплетот има и чизми кои се хемиски отпорни со челични влошки за прстите и ногата. Стандард за комбинезонот тип Б е МКС ЕН 14605, 13982-1, 13034, 1073-2 и 14126.

2.1.Изглед на заштитното одело тип Б

Изгледот на заштитното одело тип Б е прикажан во Прилог бр.44. кој е составен дел на овој правилник.

3.Заштитното одело - тип Ц е изработено од микрофибер, отпорно на прашина, течности и вируси. Од двете страни е со зајакнување со висока густина со полипропиленски филм со висока механичка отпорност. Комбинезонот е со сина боја. Во комплетот има и чизми кои се хемиски отпорни со челични влошки за прстите и ногата. Стандард за комбинезонот тип Ц е 1149-1, 1073-2, 14126 тип 3Б.

3.1.Изглед на заштитното одело тип Ц

Изгледот на заштитното оделото тип Ц е прикажан во Прилог бр.45. кој е составен дел на овој правилник.

4. Заштитни очила. Заштитните очила се изработени од мек ПВЦ-материјал. Штитат од прашина и од хемикалии.

Не се замаглуват од внатрешната страна и имаат можност да се носат над диоптриски очила. Очилата имаат ластик-трака за регулација по обемот на главата. Стандард за очила е МКС ЕН 166 и 170.

4.1.Изглед на заштитни очила

Изгледот на заштитните очила е прикажан во Прилог бр.46. кој е составен дел на овој правилник.

5. Заштитни чизми. Заштитните чизми штитат од хемиски супстанции, продор на гасови, од пролизгување од секаков вид на површина и се високи до потколениците. Како дополнителна заштита имаат заштита на прстите и стапалата. Стандард за чизмите е МКС ЕН 20345, 13832-3 и 943.

5.1.Изглед на заштитни чизми

Изгледот на заштитните чизми е прикажан во Прилог бр.47. кој е составен дел на овој правилник.

6. РХБ-Заштитни ракавици. Заштитните ракавици овозможуваат заштита од механички удари и од хемиски супстанции. Изработени се од гума и истите се со должина до подлактицата. Стандард за ракавиците е МКС ЕН 388 и 374 категорија 3.

6.1.Изглед на заштитни ракавици

Изгледот на заштитните ракавици е прикажан во Прилог бр.48. кој е составен дел на овој правилник.

Суво одело за спасување на вода

Член 16

Сувото одело за спасување на вода се состои од: одело, ракавици, шлем и чизми за суво одело.

Член 17

Карактеристики на сувото одело, делови, крој и боја:

1. Сувото одело за спасување на вода е со следните карактеристики:

- Материјал: водоотпорен, Кордура 330Д или еквивалентно
- Дишлив материјал, водоотпорен на висок притисок > 25.000 mm
- MVTR 8,000 g/m²/24h (стапка на трансмисија на водена пареа)
- Заварени рабови со лента
- Зајакнати делови на колената, лактите и делот за седење (двојна кордура или еквивалентно)
- Затвораот за вратот и зглобовите се направени од латекс материјал и обвиени се со неопрен заштита
- Патент на предната и задната страна со заштита на патентот
- Рефлективна лента
- Бојата на оделото може да биде црна, портокалова и во комбинација
- Стандард за сувото одело е МКС ЕН 14225-2

1.1.Изглед на суво одело

Изгледот на сувото одело е прикажан во Прилог бр.49. кој е составен дел на овој правилник.

2. Ракавици за суво одело

Ракавиците за сувото одело овозможуваат заштита на рацете од ладно, од повреди, удобни се за носење при извршување на операции и имаат можност за регулирање со чичак лента на зглобот. Стандард за ракавиците за суво и водено одело е МКС ЕН 511.

2.1.Изглед на ракавици за суво одело

Изгледот на ракавиците за суво одело е прикажан во Прилог бр.50. кој е составен дел на овој правилник.

3. Шлем за суво одело

Шлемот за суво одело е произведен од композитни влакна од термопластика. Отпорен е на механички удари и на гребење. Внатрешноста на шлемот е обложена со стиропор. Има интегриран систем на подесување на каишот и додатоци за заштита на ушите од термопластиката. Стандард за шлем за суво и водено одело е МКС ЕН 1385.

3.1.Изглед на шлем

Изгледот на шлемот за суво одело е прикажан во Прилог бр.51. кој е составен дел на овој правилник.

4. Чизми за суво одело

Чизмите за суво одело во комбинација со сувото одело овозможуваат заштита при операции за трагање и спасување на вода. На самите чизми има канали за одвод на вода. Основниот материјал е изработен со дебелина од 7мм, кој ќе пружи заштита при операции, а ѓонот е дизајниран за секаков вид на терени. Стандард за чизми за суво одело е МКС ЕН 20345:2004.

4.1.Изглед на чизми

Изгледот на чизмите за суво одело е прикажан во Прилог бр.52. кој е составен дел на овој правилник.

Водено одело за спасување на вода

Член 18

Воденото одело за спасување на вода се состои од: одело, ракавици, шлем и чизми за водено одело.

Член 19

Делови на воденото одело за спасување на вода го има следниот крој и боја:

1. **Воденото одело за спасување на вода** е изработено со одвоена качулка од неопрен материјал со дебелина од 7мм. Оделото има заштита на колената и рамената. Оделото е еластично за да биде комотно при извршување на операции. Има патенти на ногавиците и рацете за дополнително затворање. Стандард за водено одело е МКС ЕН 14225-1.

1.1.Изглед на воденото одело за спасување на вода

Изгледот на воденото одело е прикажан во Прилог бр.53. кој е составен дел на овој правилник.

2. **Ракавици на воденото одело за спасување на вода.** Ракавиците обезбедуваат заштита на рацете од ладно и повреди. Истите се удобни за носење при извршување на операции и имаат можност за регулирање со чичак лента на зглобот. Стандард за ракавиците за суво и водено одело е МКС ЕН 511.

2.1.Изглед на ракавиците

Изгледот на ракавиците е прикажан во Прилог бр.50. кој е составен дел на овој правилник.

3. Шлем на воденото одело за спасување на вода . Шлемот е произведен од композитни влакна од термопластика. Отпорен е на механички удари и на гребење. Внатрешноста на шлемот е обложена со стиропор. Има интегриран систем на подесување на каишот и додатоци за заштита на ушите од термопластика. Стандард за шлем за сувото и воденото одело е МКС ЕН 1385.

3.1.Изглед на шлемот

Изгледот на шлемот е прикажан во Прилог бр.51. кој е составен дел на овој правилник.

4. Чизми за водено одело за спасување на вода . Чизмите во комбинација со воденото одело овозможуваат заштита при операции за трагање и спасување на вода. Чизмите се комотни за носење и имаат патент за закопчување од внатрешната страна. Основниот материјал е изработен со дебелина од 7 мм, кој пружа заштита при ваков тип на операции, а фотот е дизајниран за секаков вид на терени. Стандард за чизми за водено одело е МКС ЕН 20346.

4.1.Изглед на чизмите

Изгледот на чизмите е прикажан во Прилог бр.54. кој е составен дел на овој правилник.

Член 20

Друга заштитна опрема на пожарникарите:

1. алпинистичка опрема за спасување на планина,
2. опрема за спасување од високи објекти,
3. опрема за спасување на вода со чамци,
4. опрема за гасење на шумски пожари,
5. опрема за гасење на урбани пожари,
6. опрема за радиолошка хемиска и биолошка деконтаминација,
7. спасително – пожарникарско јаже,
8. апарат за заштита на дишните органи,
9. радиолошки детектор,

10. хемиски детектор,
11. лична опрема за деконтаминација,
12. личен дозиметар,
13. вреќи за спиење,
14. санитарска торба,
15. радиостаници и
16. гумени чизми до колк.

Член 21

Пожарникарскиот амблем од членовите 4, 6, 7, 10 и 12 од овој правилник е изработен на текстилна подлога со црвена боја на која во златна боја е навезен/отпечатен пожарникарски шлем и две вкрстени секирчиња зад него, кои се врамени во заоблен триаголен двоен пораб во кој (низ сите три страни) е испишано „ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА“. На горната страна поработ се шири во полукружно испапчување во кое е аплициран кружен венец со ознака „РСМ“. На долната страна се внесува името на општината.

IV. НАЧИН НА ПРОВЕРКА И ИСПИТУВАЊЕ НА ИСПРАВНОСТА НА ЗАШТИТНАТА ОПРЕМА

Член 22

Периодична проверка на исправноста на заштитната опрема во противпожарните единици се врши еднаш годишно во согласност со прописите, правилата на техничката пракса и упатствата на производителот на заштитната опрема. Исправноста на заштитната опрема се утврдува и според нејзиното времетраење. Како исправна се смета заштитната опрема која е во употреба најмногу:

На заштитното одело за шумски пожари и технички интервенции изнесува:

Р.бр.	ВИД НА ОПРЕМА	Единична мерка	траење во месеци
1.	Јакна	1	60
2.	Панталони	1	60
3.	Ракавици за шумски пожари и технички интервенции	1	60
4.	Чизми	1	36
5.	Шлем	1	120
6.	Заштитни очила	1	120

На интервенциското противпожарно одело изнесува:

Р.бр.	ВИД НА ОПРЕМА	Единична мерка	траење во месеци
1.	Јакна	1	96
2.	Панталони	1	96
3.	Ракавици	1	60
4.	Чизми	1	60
5.	Шлем	1	120
6.	Поткапа	1	60

На оделото за високи температури изнесува:

Р.бр.	ВИД НА ОПРЕМА	Единична мерка	траење во месеци
1.	Едноделно алуминиумско одело	1	60

На оделата за хемиска заштита изнесува:

Р.бр.	ВИД НА ОПРЕМА	Единична мерка	траење во месеци
1.	Заштитно одело тип А	1	120
2.	Заштитно одело тип Б	1	120
3.	Заштитно одело тип Ц	1	120
4.	Очила	1	120
5.	Чизми	1	120
6.	Ракавици	1	120

На сувото одело за спасување на вода изнесува:

Р.бр.	ВИД НА ОПРЕМА	Единична мерка	траење во месеци
1.	Суво одело	1	48
2.	Ракавици за суво и водено одело	1	60
3.	Шлем за суво и водено одело	1	120
4.	Чизми	1	60

На воденото одело за спасување на вода изнесува:

Р.бр.	ВИД НА ОПРЕМА	Единична мерка	траење во месеци
1.	Водено одело	1	60
2.	Чизми	1	60

Член 23

Испитувањето на исправноста на заштитната опрема се врши од страна на командирот на противпожарната единица кој со видлива ознака „ВОН УПОТРЕБА“ ја бележи заштитната опрема која се става вон употреба и физички се отстранува.

V. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 24

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за видот и изгледот на униформата, видот на заштитната опрема и начинот на проверка и испитување на нејзината исправност („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/06 и 51/15).

Член 25


Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.01-2279/1
1 август 2019 година
Скопје


Дирекција за заштита
и спасување
Директор,
Адиан Цафероски, с.р.

ПРИЛОЗИ

Работна униформа



Прилог бр. 1. Зимна јакна




Прилог бр. 2. Кратка блуза



Прилог бр. 3. Поло маица со долги ракави



Прилог бр. 4. Кошула со долги ракави



Прилог бр. 5. Зимни и летни панталони



Прилог бр. 6. Поло маица со кратки ракави



Прилог бр. 7. Дводелен комплет за дожд



Прилог бр. 8. Ремен за панталони



Прилог бр. 9. Летна Бејзбол капа



Прилог бр. 10. Зимна капа



Прилог бр. 11. Беретка



Прилог бр. 12. Зимски ракавици



Прилог бр. 13. Камашни – моделот е ориентационен



Прилог бр. 14. Чевли со повишена сара -
моделот е ориентационен



Прилог бр. 15. Летни чевли -
моделот е ориентационен

Свечена униформа за пожарникари (мажи)



Прилог бр. 16. Палто и панталони



Прилог бр. 17. Џемпер



Прилог бр. 18. Кошула со долги ракави



Прилог бр. 19. Кошула со кратки ракави



Прилог бр. 20. Мантил



Прилог бр. 21. Свечена шапка



Прилог бр. 22. Ремен



Прилог бр. 23. Вратоврска



Прилог бр. 24. Ракавици



Прилог бр. 25. Чевли – моделот е ориентационен


Свечена униформа за пожарникари (жени)




Прилог бр. 26. Палто



Прилог бр. 27. Здолниште



Прилог бр. 28. Кошула со долги ракави



Прилог бр. 29. Кошула со кратки ракави



Слика 30. Чевли – моделот е ориентационен

Заштитно одело за шумски пожари и технички интервенции



Прилог бр. 31. Јакна за пожари и технички интервенции



Прилог бр. 32. Панталони за пожари и технички интервенции



Прилог бр. 33. Ракавици за шумски пожари и технички интервенции – моделот е ориентационен




Прилог бр. 34. Чизми за шумски пожари и технички интервенции – моделот е ориентационен




Прилог бр. 35. Шлем и заштитни очила - моделот е ориентационен

Интервенциско противпожарно одело



Прилог бр. 36. Интервенциска јакна



Прилог бр. 37. Интервенциски панталони



Прилог бр. 38. Кратки интервенциски ракавици -
моделот е ориентационен



Прилог бр. 39. Интервенциски
чизми - моделот е ориентационен



Прилог бр. 40. Интервенциски шлем –
моделот е ориентационен



Прилог бр. 41. Интервенциска поткапа

Одело за високи температури (алуминиумско) одело



Прилог бр. 42. Одело за високи температури

Одело за целосна хемиска заштита со можност за носење на апарат за воздух



Прилог бр. 43. Заштитно Одело тип А



Прилог бр. 44. Заштитно Одело тип Б



Прилог бр. 45. Заштитно одело тип Ц



Прилог бр. 46. РХБ - заштитни очила -
моделот е ориентационен



Прилог бр. 47. РХБ - чизми -
моделот е ориентационен



Прилог бр. 48. РХБ – Заштитни ракавици

Суво одело за спасување од вода



Прилог бр. 49. Суво одело за спасување од вода



Прилог бр. 50. Ракавици за суво
и водено одело



Прилог бр. 51. Шлем за суво
и водено одело



Прилог бр. 52. Чизми за суво одело

Водено одело за спасување на вода



Прилог бр. 53. Водено одело за спасување од вода



Прилог бр. 54. Чизми за водено одело

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“

2605.

Врз основа на членовите 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18 и 19 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007, 74/12 и 99/18) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 99/19), Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза“, на седницата одржана на 12 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО 2019 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС НА ДРЖАВАТА ВО ОБЛАСТА НА ХУМАНОСТА И ЧОВЕЧКАТА СОЛИДАРНОСТ И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНОТО РАЗБИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА СОРАБОТКАТА КАКО МЕЃУ НАРОДИТЕ, ТАКА И МЕЃУ ПРИПАДНИЦИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, КУЛТУРИ И ВЕРИ

I. Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза“, одлучи во 2019 година, државната награда „Мајка Тереза“, која се доделува за значајни остварувања во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери од интерес на Република Северна Македонија, да не се додели на ниту еден од пријавените кандидати.

II. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 08-4233/2
7 август 2019 година
Скопје

Одбор за доделување на Државната
награда „Мајка Тереза“
Претседател,
акад. Алајдин Абаз, с.р.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК**

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019166